



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 26 декември 1973

Скопје

Број 45

Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

426.

Вз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за заштита при работа,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-3025

11 декември 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат мерките и нормативите за создавање на безбедни услови за заштита на работниците при работа во основните организации на здружениот труд.

Одредбите на овој закон се однесуваат и на работниците во органите и организациите на општините и Републиката и другите правни лица како и на работниците вработени кај лицата кои самостојно вршат дејност со личен труд.

Член 2

Заштита при работа им се обезбедува и на лицата што се на школување односно стручно образование за време додека се наоѓаат на практична работа во училишни и други работилници, кабинети, лаборатории и друго, на учесниците на младинските и други работни акции и други лица определени со прописи кои се осигурени за случај на несреќа при работа или заболувања од професионални болести.

Заштита при работа им се обезбедува и на лицата што се наоѓаат на издржување на казна додека се на работа во работилници или работилишта.

Член 3

Заштитата при работа опфаќа мерки и средства насочени кон создавање на безбедни услови за работа.

Безбедни услови за работа се остваруваат со примена на современи технички, здравствени, социјални и други мерки за спречување и отстранување на причините за телесни повреди и други здравствени оштетувања на работниците при работа.

Безбедни услови при работа се остварени ако повреди и други здравствени оштетувања на работниците при работа не можат да настанат освен во случај на дејствување на виша сила.

Член 4

Претходни и превентивни мерки при работа ги обезбедуваат работниците во организациите на здружениот труд, во согласност со мерките и нормативите определени со овој закон и други прописи со кои се регулира заштитата при работа.

Заштитата при работа на учесниците на доброволните работи во јавен интерес ја обезбедуваат организаторите на овие работи.

Член 5

Со самоуправна спогодба на здружување, работниците во основните организации на здружен труд можат прашања од заеднички интерес за заштитата при работа да ги уредуваат на единствен начин, за целата организација на здружен труд или да утврдат заеднички основи и мерила од меѓусебните односи за спроведување на заштита при работа.

Член 6

Остварувајќи го правото на самоуправување, работниците во основните организации на здружен труд имаат право и должност да ја организираат заштитата при работа и да се грижат за унапредување на заштитата.

Заштитата при работа се остварува и се унапредува напоредно со организирањето и унапредувањето на процесот на производство, технолошкиот процес и процесот на работата воопшто.

Член 7

Општините и Републиката ја насочуваат политиката на заштита при работа, организираат надзор над спроведувањето на прописите за заштита при работа, ги поттикнуваат основните организации во здружениот труд и другите заинтересирани органи за соработка и организирано спроведување и унапредување на заштитата при работа.

Член 8

Претходни превентивни мерки во врска со заштитата при работа преземаат: самоуправните интересни заедници на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување, осигурувањето на имоти и лица и самоуправните интересни заедници од областа на образованието, врз основа на самоуправна спогодба.

Стопанската комора на Македонија, општествено-политичките организации, особено Советот на сојузот на синдикатите на Македонија за уредување на заштитата при работа даваат иницијатива за склучување на самоуправна спогодба од претходниот став.

Член 9

Одделни работи во спроведувањето и унапредувањето на заштитата при работа можат да вршат научните и стручните установи од областа на заштитата при работа утврдени со овој закон, ако основните организации на здружениот труд не можат сами да ги извршат.

Член 10

Работите што произлегуваат од заштита при работа се работи од општ интерес за Републиката.

II. МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Член 11

Мерките и нормативите за заштита при работа се определуваат со прописи донесени врз основа на одредбите на овој закон за сите работни места и работи што ги извршуваат работниците.

Со прописите од претходниот став се утврдуваат општите и посебните заштитни мерки и нормативи за заштита при работа како и други мерки што се од влијание за создавање на безбедни услови при работа.

1. Општи мерки и нормативи за заштита при работа

а) Градежни објекти

Член 12

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат мерките и нормативите за заштита при работа на градежните објекти, условите што треба да ги исполнуваат градежните објекти, односно работните и други простории каде што се наоѓаат работници на работа, а особено за определувањето на димензиите и уредувањето на просториите односно нивните делови на уредите за одржување на температурата, за прочистување на воздухот, за осветление, санитарни уреди, средства и уредите за спречување на штетната бучава и вибрација, уредување на споредните и помошните простории и просториите за безбедно движење (магацини, скали, светларници и сл.) како и други елементи што се од влијание за безбедноста на работниците.

Член 13

Проектанските организации на здружениот труд односно инвеститорите на градежни објекти наменети за работни простории, како и проектантите и изведувачите на технолошките процеси, при проектирањето или конструирањето односно лоцирањето или изведувањето на работите се должни да ги применат односно обезбедат пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа.

Проектанските организации на здружениот труд при проектирањето на проектите од претходниот став се должни да изработат посебна документација за секој проект за предвидените мерки и нормативи за заштита при работа.

Член 14

Инвеститорите се должни да прибават согласност за делот на проектите што се однесува на заштитата при работа од органот на инспекцијата на трудот пред да отпочнат со изградбата и реконструкцијата на објектите наменети за работа на работниците.

Органот на инспекцијата на трудот не може да даде согласност од претходниот став ако во проектите нема посебна документација за предвидените мерки и нормативи за заштита при работа.

Без согласност од став 1 на овој член на инвеститорот не може да се издаде одобрение за изградба и реконструкција на објектите наменети за работа.

Член 15

Во постапката за издавање на одобрение за употреба на изградени и реконструирани објекти како и при нивното пуштање во употреба учествува и надлежниот орган на инспекцијата на трудот.

б) Орудија за работа

Член 16

Орудијата за работа и уредите што се изработуваат, мораат да бидат обезбедени со заштитни направи во согласност со пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа.

Член 17

Со прописите од член 11 на овој закон се спроредуваат заштитните направи и други мерки на заштита на машини, алати, уреди и други помошни средства за работа.

Заштитните направи се вградуваат, по правило, на самото орудие за работа и тоа на тој начин што во случај на какво и да било расипување автоматски или со најмал напор да може да се прекине движењето на орудието.

Член 18

Производителите на орудија за работа и други помошни уреди на механизирани погон при нивното проектирање, конструирање и производство се должни да се придржуваат за пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа.

Придржувањето за пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа во смисла на претходниот став производителите се должни да го докажат со посебна исправа.

Член 19

Увозниците на орудија и уреди за работа се должни, пред увозот односно порачката од странство да прибават исправа со која се потврдува дека орудијата и уредите одговараат на условите предвидени со прописите за заштита при работа односно според меѓународните препораки и конвенции.

в) Движење на работниците при работа и транспорт

Член 20

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат мерките и нормативите на заштитата во врска со движењето на работниците при работа и транспорт, при што треба особено да се води сметка при изработката на средствата за рачен и механизирани превоз вагонетки, индустриски железници и др., пренесување со лифтови, дигалки и слично, работниците што ракуваат со средствата на превозот односно пренесувањето да бидат обезбедени во нивното движење.

г) Бучава и вибрација

Член 21

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат мерките и нормативите за заштита со кои се спречува штетното дејство на бучавата и вибрацијата врз човечкиот организам, највисоката дозволена граница на јачината и начинот на кој се намалуваат бучавата и вибрацијата за да не ја минат таа граница (со изолирање на изворот на бучавата, по пат на придушувачи и сл.).

д) Електрична струја и штетни зрачења

Член 22

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат мерките на заштитата со кои се оневозможува допир со тело низ кое минува струја од опасен напон и од опасно зрачење на човечкиот организам како и други мерки и нормативи на заштитата против опасност од удар на електрична струја (уземјување, низок напон и друго), односно од последиците што може да ги предизвика електричната струја (пожар и сл.).

е) Опасни и штетни материи и противпожарно обезбедување

Член 23

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат мерките и нормативите на заштитата на работниците во врска со сместувањето, транспортот и ракувањето со материи што можат да предиз-

викаат телесни или здравствени оштетувања, а особено со лесно запални, експлозивни, врели, отровни, заразни, нагрizuвачки и други материји кои можат да бидат опасни или штетни по човековиот организам.

ж) Здравствени услови при работа

Член 24

Со прописите од член 11 на овој закон се предвидуваат мерките и нормативите за обезбедување на хигиенски и здравствени услови при работата, особено со одржување на чистотата на просториите и воздухот со уредување на санитарните уреди, гардеробите и трпезариите, со снабдување со вода за пиење и миене, со соодветно осветлување на работните места и простории, температурата и влажноста, со отстранување на отпадоците и отпадните води и укажување на прва помош.

2. Средства за лична заштита при работа и лична заштита на опрема

Член 25

Ако опасностите и штетностите, на кои се изложени работниците на работа, не можат на друг начин да се отстранат, се употребуваат средства за лична заштита при работа (заштитна облека, обувки и друго).

Член 26

За заштита од ненадејни и повремени опасности на работниците на работа им се обезбедува и става на располагање лична заштитна опрема, која мора да биде изработена така што да го спречува дејството на односната опасност.

Член 27

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат на кои работи и кои средства за лична заштита при работата односно лична заштитна опрема се користат за отстранување на дејството на одделни видови на опасности, односно штетности по организмот на работниците на работа.

Член 28

Производителите на средства за лична заштита и лична заштитна опрема при нивното производство се должни да се придржуваат за пропишаните нормативи за заштита при работа и југословенските стандарди.

Придржувањето за пропишаните нормативи за заштита при работа во смисла на претходниот став производителите се должни да го докажат со посебна исправа.

Член 29

Увозниците односно порачувачите на средства за лична заштита и лична заштитна опрема се должни, пред увозот односно порачката од странство, да прибават исправа со која се потврдува дека средствата за лична заштита и личната заштитна опрема одговараат на условите предвидени со законските прописи за заштита при работа односно на југословенските стандарди.

3. Посебни мерки и нормативи за заштита при работа

Член 30

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат посебни мерки и нормативи за заштита при работење на отворен простор особено во градежништвото, земјоделството, при експлоатација на шуми, во каменоломи и на други работи за добивање на градежни материјали.

Мерките и нормативите за заштита при работа од претходниот став опфаќаат особено: обезбедување и потопување; заштита на работниците вработени на издигнати места, при длабоко копање, ури-

вање на градежни објекти и минирање, заштита од атмосферски влијанија односно непогоди, покачена или намалена температура, врнежи, луњи, гром и други работи на отворен простор.

Член 31

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат посебни мерки и нормативи за заштита при работа под вода, во кесони, нуркање, при изменет воздушен притисок, укажување на прва помош како и други мерки и нормативи за обезбедување во врска со особеностите на работите што се изведуваат под вода.

Член 32

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат мерки и нормативи за заштита на работниците вработени на сувоземниот, воздушниот или водниот сообраќај што се однесуваат особено на опасностите од средства што се во погон и движење на објектите, на обезбедување сместувањето и исхраната поради постојани промени на местото на работата до местото на живеењето, како и други мерки и нормативи за заштита во врска со особеноста на работите што ги вршат работниците вработени во сообраќајот.

4. Мерки за заштита во врска со условите за работа

Член 33

Со прописите од член 11 на овој закон се определуваат одделни мерки за заштита при работа и условите за продолжена работа, нокна работа, работа во смени и користење на одмор кои непосредно влијаат врз безбедноста при работа, како и работи што се вршат со скратено работно време.

Член 34

Со прописите за заштита при работа се одредува на кои работи и во кои случаи се применуваат посебни мерки за заштита на жени, младинци, инвалиди и постари работници односно каде е воопшто забрането да работат овие лица.

Овластување и постапка за донесување на прописи за заштита при работа

Член 35

Прописите со кои се определуваат условите, општите и посебните мерки и нормативи за заштита при работа, ги донесува републичкиот секретар за труд.

Прописите со кои се определуваат општите и посебните мерки и нормативи за заштита при работа, а кои се однесуваат на: градежните објекти, орудијата за работа, електричната струја, средствата и опремата за лична заштита во смисла на член 12, 17, 22 и 27 на овој закон, ги донесува републичкиот секретар за труд, во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Прописите со кои се определуваат општите и посебните мерки и нормативи за обезбедување на хигиенски и здравствени услови при работа односно за заштита од бучава и вибрација, и укажување на прва помош во смисла на член 21 и 24 на овој закон, ги донесува републичкиот секретар за труд во согласност со републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Прописите од претходните ставови се донесуваат по претходно мислење на Советот на сојузот на синдикатите на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија и на заедниците за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.

III. ОБВРСКИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 36

Основните организации на здружениот труд се должни да ги спроведуваат мерките за заштита при работа предвидени со закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, како и да ги следат, проучуваат и користат искуствата од заштитата при работа.

Член 37

Основните организации на здружениот труд ги вршат сите работи во врска со спроведувањето и унапредувањето на заштитата при работа, освен работите што со овој закон се ставени во надлежност на општините и Републиката односно нивните органи.

Член 38

Основните организации на здружениот труд ги користат уредијата за работа и уредите односно даваат на употреба средства и опрема за лична заштита при работа само ако се тие во согласност со одредбите на прописите за заштита при работа.

1. Уредување на заштита при работа

Член 39

Работниците во основните организации на здружен труд, во согласност со мерките и нормативите спределени со прописите за заштита при работа, донесени врз основа на закон, ја уредуваат заштитата при работа според своите услови и потреби со самоуправна спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Со самоуправна спогодба од претходниот став, работниците ги утврдуваат нормите и мерките за спроведување и унапредување на заштитата при работа, а особено:

1. начинот на организирање на работите за заштита при работа, задачите на работниците што се грижат за заштитните мерки при работа;

2. обврските на работниците на работа во врска со заштита при работа, како и организирањето и начинот на вршење на внатрешна контрола, односно овластувањата на работниците што ја вршат таа контрола;

3. начинот на соработка на службата за заштита при работа со другите служби во организацијата, со здравствената, противпожарната, кадровската служба, социјалниот работник, индустрискиот психолог и други;

4. постапката и начинот на запознавање на работниците со условите за работа и со опасностите врзани за работното место, односно при стапувањето на работа или преместување на друго работно место, како и начинот на обучување и воспитување од материјата за заштита при работа, односно за проверување и проширување на знаењето на работниците на работа од материјата на заштитата;

5. работните места на кои постои зголемена опасност од повреди и заболувања во врска со работата, како и условите што треба да ги исполнуваат работниците на работа за вршење на тие работи;

6. ги определуваат уредијата и уредите за работа кои според прописите за заштита при работа подлежат на повремено испитување и начинот на нивно испитување;

7. постапката во врска со набавката, одржувањето и користењето на средствата и опремата за лична заштита;

8. начинот на извидување, пријавување и водење на евиденција за повредите при работа и заболувањата во врска со работата, чувањето на исправите и документацијата од областа на заштита како и начинот на спроведување на прописите за извидите, смртните случаи и колективните несреќи при работа;

9. определувањето на заштитните средства за појкна работа (техничка заштита, здравствена заштита, превоз и исхрана);

10. начинот и постапката за привремено отстранување на работник од работното место кој не се придржува за мерките за заштита при работа за време на работењето;

11. се определува одговорноста на раководните и одговорните работници во делокругот на нивното работење, за спроведување, снабдување, користење и одржување на средства за заштита при работа и др.

Член 40

Правата и обврските за заштита при работа на работниците вработени кај лица што самостојно вршат дејност со личен труд се утврдуваат со колективен договор.

Член 41

Основните организации на здружениот труд со програмата за развој, или со посебен план, изработуваат програма на мерки за заштита при работата и ги определуваат средствата за обезбедување и унапредување на заштитата при работа.

Член 42

Образованието во врска со заштитата при работа е составен дел на стручниот оспособување и образование на работниците.

Организациите од областа на образованието што подготвуваат средно стручни кадри за одредени занимања, како и другите образовно-воспитни организации кај кои се врши стручно оспособување на работниците, должни се во програмите да воведат наставни содржини од областа на заштитата при работа.

2. Посебни здравствени услови

Член 43

Работниците во основните организации на здружениот труд ги прошируваат посебните услови што треба да ги исполнуваат работниците што вршат определени работи, каде што постојат зголемени опасности од повреди и здравствени оштетувања, особено во поглед на годишните на животот и стручната квалификација.

Член 44

Работниците во основните организации на здружен труд не можат да распоредат на работно место лице кое за првпат стапува на работа или се преместува од едно на друго работно место ако претходно не е утврдена општата здравствена способност, односно неговата физичка, психичка и друга способност во зависност од барањето на работното место.

Член 45

Работниците во основните организации на здружениот труд не можат да одредат работник да работи на работно место или работа каде што постои можност од професионални заболувања и други болести, ако тој работник, според наодите на лекарот на здравствената служба, е наклонет кон такви заболувања.

Член 46

Работниците во основните организации на здружениот труд се должни најмалку еднаш годишно да организираат и извршат здравствени прегледи на работниците за утврдување на здравствената состојба, за што се дава здравствена оценка за исполнувањето на условите за натамошна работа на соодветното работно место, доколку со закон или друг пропис не е поинаку определено.

Член 47

Со лекарската контрола од претходниот член се утврдува здравствената, психичката и физичката состојба на работниците, врз основа на личната, семејната, социјалната и работната анамнеза, лабораториските и рендгенските наоди, психифизичките испитувања и друго, а зависно од посебните услови за работа на работните места.

Член 48

Организациите на здружениот труд од областа на здравството, кои во својот состав имаат служба за медицина на трудот, и други здравствени организации што вршат соодветни и специјалистички прегледи, даваат оценка за здравствената способност на работниците.

3. Обучување и воспитување**Член 49**

Основните организации на здружениот труд се должни секој работник стручно да го оспособат за безбедно работење на работното место пред неговото распоредување на работа, при преместување на друго работно место, во случај на промена на производниот процес, при донесување на нови прописи за заштита при работа, а во текот на работењето да се грижат за дополнување на знаењето од областа на заштитата.

Член 50

Стручното оспособување за безбедно работење на работниците основните организации на здружениот труд го вршат со практично и теоретско обучување.

Теоретското обучување се спроведува врз основа на посебна програма која треба да содржи особено:

- подучување на работниците при работа со опасни орудија или уреди, употребата или допирот на некои отровни материји, како и со опасностите што постојат односно што се создаваат на кој и да било друг начин;

- општите и посебните заштитни мерки за заштита при работа, како и со причините поради кои се предвидуваат и се спроведуваат тие мерки;

- заштитата при работа со соодветни средства и опрема за лична заштита при работа, како и со правилното и целисходно користење на уредите и средствата со кои се служи во работата;

- правата и должностите во спроведувањето на прописите и мерките за заштита при работа и со последиците од непридржување за пропишаните мерки; и

- организацијата на заштитата при работа и нејзиното функционирање.

Времетраењето на практичното обучување се врши на работното место на кое работи работникот и тоа под непосреден надзор на одредено одговорно лице.

Теоретското подучување и практичната работа се спроведува сè додека основната организација на здружениот труд не даде оценка дека работникот е оспособен за безбедно работење.

Член 51

Напоредно со стручното усовршување на работниците за работните места, основната организација на здружениот труд е должна да обезбеди и стручно оспособување од материјата за заштита при работа врз основа на изготвената програма.

4. Повремени прегледи и испитувања**Член 52**

Основните организации на здружениот труд се должни да извршат испитување на хемиските и биолошките штетности и микроклимата во работните простории и работните места.

Испитувањата од претходниот став се вршат додека не настанат измени во просториите и во технолошкиот процес, при работа на работните места.

Член 53

Основните организации на здружениот труд се должни да извршат прегледи на орудијата и уредите за работа што се предвидени со техничките прописи или прописите за заштита при работа во роковите уредени со тие прописи.

За извршените прегледи од претходниот став се води посебна евиденција во која задолжително се забележуваат имињата на работниците што извршиле прегледи, нивните квалификации, средствата со кои се извршени испитувањата и резултатите на испитувањата.

5. Посебни обврски на основните организации на здружениот труд**Член 54**

На објектите во изградба и при изведување на занаетчиски и други работи, кога работат работници од повеќе организации, секоја организација е должна на своите работници да им обезбеди соодветна заштита при работа, според прописите од областа на заштитата при работа.

Член 55

Основните организации на здружениот труд се должни за почеток на работата, односно за почетокот на работата на посебна единица, погон и слично, да ја известат инспекцијата на трудот најмалку 8 дена пред почетокот на работата.

Член 56

Основните организации на здружениот труд се должни веднаш да ја известат инспекцијата на трудот за секој смртен случај, колективна несреќа и потешка повреда при работа, како и за секоја повреда што би можела да го загрози животот на работниците, што се на работа.

Најдоцна 24 часа по настанот од претходниот став основните организации на здружениот труд се должни да поднесат писмен извештај до надлежната инспекција на трудот со опис на настанот и неговите последици.

Се овластува републичкиот секретар за труд да донесе упатство за содржината на писмениот извештај од претходниот став.

Член 57

Основните организации на здружениот труд се должни да го известат инспекторатот на трудот за извршувањето на неговото решение и тоа најдоцна во рок од 8 дена по истекот на рокот определен за отстранување на недостатоците, односно на неправилностите.

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА РАБОТНИЦИТЕ**Член 58**

Работникот за време на работата е должен да ги користи сите предвидени заштитни средства, да ги врши своите работи со полно внимание за да придонесе за обезбедување на својот живот и здравје како и на животот и здравјето на другите работници во основните организации на здружениот труд.

Член 59

Работникот е должен на непосредниот раководител веднаш да му ги пријави сите забележани недостатоци или други појави кои би можеле да ја загорзат безбедноста при работа.

Член 60

Ако на работникот што е на работа му се заканува непосредна опасност по животот поради тоа што не се спроведени законските прописи за заштита при работа, има право да одбие да работи на тоа работно место, додека не се спроведат соодветните заштитни мерки.

Ако на работникот што е на работа му се заканува непосредна опасност по здравјето поради тоа што не се спроведени мерките за заштита при работа, тој има право да бара да се отстрани опасноста. Ако не се постапи по барањето, работникот може да одбие да работи на тоа работно место додека не се спроведат соодветните заштитни мерки.

Член 61

Ако работникот одбие да работи или постави барање во смисла на член 60 од овој закон, а непосредниот раководител смета дека постапката односно барањето на работникот не е оправдано, должен е веднаш да го извести инспекторот на трудот.

Инспекторот на трудот по примањето на известувањето од претходниот став, е должен веднаш да спроведе извиди и да нареди да се спроведат заштитни мерки односно да нареди запирање на работата додека не се спроведат тие мерки или да го извести работникот од кои причини неговото барање не е основано.

Член 62

Работникот има право да бара спроведување на заштитните мерки ако на работното место не се спроведени заштитни мерки и во случаите кога тие мерки не му го загрозуваат животот и здравјето.

Основните организации на здружениот труд ако не донесат одлука по барањето на работникот или не ги спроведат заштитните мерки, работникот има право да ја прекине работата на работното место.

V. ОВЛАСТУВАЊЕ И ПОСТАПКА НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Член 63

Инспекторот на трудот е овластен во секое време да влезе во работните простории на основната организација на здружениот труд за вршење надзор над заштитата при работа без претходно јавување. Инспекторот е должен да го извести одговорниот или овластениот работник за своето присуство.

Член 64

Ако инспекторот на трудот утврди повреда на прописите за заштита при работа, должен е да издаде решение за отстранување на тие недостатоци односно неправилности и да го определи рокот во кој тие треба да се отстранат.

Член 65

Ако основната организација на здружениот труд не постапи по решението за отстранување на недостатоците односно неправилностите, инспекторот на трудот може да ја забрани работата на работните места на кои се однесува решението, додека не се отстранат недостатоците односно неправилностите.

Ако забраната на работата од претходниот став ја опфати целата основна организација на здружениот труд или посебна единица, погон и сл., инспекторот на трудот е должен веднаш да го извести собранието на општината.

Член 66

Ако инспекторот на трудот оцени дека некои одредби од самоуправните спогодби или општ акт донесен врз основа на самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд не се во согласност со закон или со прописите донесени врз основа на закон, тој е должен да го извести работничкиот совет на основната организација на здружениот труд.

Ако органот од претходниот став не ги прифати забелешките, инспекторот на трудот ќе го извести собранието на општината.

Член 67

Ако утврдената повреда на пропис претставува прекршок или кривично дело, инспекторот на трудот е должен да поднесе предлог за поведување на прекршочна постапка до судијата за прекршоци, односно кривична постапка до јавното обвинителство.

Член 68

Ако инспекторот на трудот при вршење на надзор утврди недостатоци и неправилности во спроведувањето на заштитата при работа, должен е посебно да го извести работничкиот совет на основната организација на здружениот труд за потребата од спроведување на пропишаните мерки за заштита при работа.

Инспекторот е должен да укаже на општата состојба на заштитата, на работата на службата за заштита, на односот на раководителите и одговорните работници спрема примената на заштитните мерки, на активностите што се вршат за образование и воспитување од материјата за заштита при работа и друго.

Член 69

Ако спроведувањето на заштитните мерки за отстранување на недостатоците односно неправилностите бараат посебни инвестициони вложувања, а тие недостатоци односно неправилности не претставуваат потешко загрозување на животот и здравјето на работниците, инспекторот на трудот може да ѝ наложи на основната организација на здружениот труд да изготви програма за постапно сообразување на состојбата со одредбите од прописите за заштита при работа.

Член 70

Против првостепеното решение на инспекцијата на трудот може да се изјави жалба непосредно до Републичкиот инспекторат на трудот, а против првостепеното решение на Републичкиот инспекторат на трудот до републичкиот секретар за труд.

Жалбата од претходниот став се поднесува во рок од 8 дена од приемот на решението.

Поднесената жалба против решението со кое се наредува забрана на работата, не го одлага извршувањето на решението.

Член 71

Ако инспекцијата на трудот при вршењето на надзор утврди повреда на прописи од надлежноста на друг инспекциски орган, тој е должен за тоа веднаш да го извести надлежниот орган на таа инспекција.

Ако инспекцијата на трудот утврди повреда на прописи кои делумно спаѓаат во надлежност на друг инспекциски орган, ќе донесе решение по претходно прибавена согласност од надлежниот орган на таа инспекција.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари ќе се казни и за прекршок основната организација на здружениот труд ако:

1) при проектирањето на проекти не се применат пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа (член 13);

2) инвеститорите не побараат согласност на проектите пред да отпочнат со изградба или реконструкција на објектите каде што ќе работат работници (член 14);

3) увозниците на орудија и уреди за работа не прибават исправи дека се вградени заштитни средства според меѓународните препораки и конвенции (член 19);

4) производителите (организации) на средствата за лична заштита и орудија и уреди за работа на механизирани погон за време на производството не ги обезбедат со заштитни мерки според прописите за заштита при работа (член 18, 20, 28, 29);

5) пропишаните општи мерки и нормативи за заштита при работа не се спроведуваат, а се донесени според член 12, 20, 21, 22, 23, 24 и 28;

6) пропишаните посебни мерки и нормативи и услови за заштита при работа не се спроведуваат, а се донесени според член 30, 31, 32 и 33.

Со парична казна од 500 до 4.000 динари ќе се казни и одговорното лице во основната организација на здружениот труд за прекршок од став 1 на овој член.

Член 73

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок основната организација на здружениот труд ако:

- 1) не пропише посебни услови за лицата што вршат определени работи (член 43);
- 2) не утврди општа здравствена способност на лицата пред вработувањето или преместувањето од едно на друго работно место (член 44);
- 3) распореди лице на работно место со здравствена состојба која не одговара на работното место (член 45);
- 4) не извршат најмалку еднаш годишно периодични и здравствени прегледи на работниците (член 46).

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се казни и одговорното лице во основната организација на здружениот труд за прекршок од став 1 на овој член.

Член 74

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок основната организација на здружениот труд ако:

- 1) организациите од областа на образованието не воведат во програмите наставна содржина од областа на заштитата при работа (член 42);
- 2) пред распоредувањето на лица на работа или во текот на работењето не го запознае (подучи) со опасностите во работата односно со мерките и средствата за заштита при работа (член 49);
- 3) не обезбеди програмирана материја од заштита при работа при стручното образование и усовошување на работниците (член 51);
- 4) не изврши испитување на хемиските и биолошките штетности и микроклимата во работните простории и работните места (член 52);
- 5) не изврши прегледи на орудијата за работа според определените рокови што произлегуваат од прописите за заштита при работа и не воведат евиденција за извршените прегледи (член 53);
- 6) го спречи инспекторот да влезе во работните простории (член 63).

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се казни и одговорното лице во основната организација на здружениот труд за прекршок од став 1 на овој член.

Член 75

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок основната организација на здружениот труд ако:

- 1) не ја уреди заштитата при работа според условите утврдени со самоуправната спогодба или со општиот акт за заштита при работа (член 39);
- 2) не се утврдат правата и обврските на работниците вработени кај лицата што самостојно вршат дејност со личен труд преку колективни договори (член 40);
- 3) не изработи програма за мерките за заштита и не определи средства за обезбедување на заштитата при работа (член 41).

Со парична казна од 300 до 500 динари ќе се казни и одговорното лице во основната организација на здружениот труд за прекршок од став 1 на овој член.

Член 76

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок основната организација на здружениот труд ако:

- 1) не го извести органот за надзор за почетокот на работата на организацијата или посебната единица, погон и сл. (член 55);
- 2) не ја извести инспекцијата за заштита при работа за секој смртен случај, колективна несреќа и потешка повреда при работа (член 56);
- 3) не ја извести инспекцијата за заштита при работа за извршувањето на роковите на издаденото решение (член 57).

Со парична казна од 200 до 300 динари ќе се казни и одговорното лице во основната организација на здружениот труд за прекршок од став 1 на овој член.

Член 77

Со парична казна од 100 динари ќе се казни за прекршок на самото место (мандатна казна) одговорното лице во основната организација на здружениот труд ако во смисла на член 39, точка 11 од овој закон:

- 1) не ги примени заштитните мерки и не го обезбеди користењето на средствата и опремата за лична заштита при работа;
- 2) не го обезбеди одржувањето во исправна состојба на орудијата за работа и уредите и нивната наменска употреба во врска со заштита при работа;

3) за дејствието од претходниот став со парична казна од 100 дин. Ќе се казни за прекршок лице што врши самостојна дејност со личен труд, на самото место.

Паричната казна на самото место за прекршок од овој член ја наплатува инспекторот на трудот, надлежен за вршење на непосреден надзор.

Член 78

Со парична казна од 500 до 5.000 дин. Ќе се казни за прекршок лице што врши самостојна дејност со личен труд, за дејствијата од член 72, 73, 74, 76 од овој закон.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 79**

Работниците во основната организација на здружениот труд се должни во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, заштитата при работа да ја уредат во согласност со одредбите на овој закон.

Работниците во основната организација на здружениот труд се должни заштитата при работа да ја усогласат со мерките и нормативите на заштитата што ќе се пропишуваат врз основа на одредбите на овој закон во роковите предвидени со тие прописи.

Член 80

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

427.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Се прогласува Законот за инспекцијата на трудот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-3026

11 декември 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Инспекцијата на трудот врши надзор над примената на Законот за заштита при работа, на Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, на општествените договори, самоуправните спогодби и општите акти на организа-

циите на здружениот труд со кои се регулираат меѓусебните односи во здружениот труд како и меѓусебните договори за работните односи на работниците вработени кај работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, ако со посебни прописи не е поинаку определено.

Член 2

Инспекцијата на трудот врши надзор над примената на законските прописи во организациите на здружениот труд, во заедниците и другите организации, државните органи и други правни лица (во натамошниот текст: организации) како и кај работните луѓе кои при самостојното вршење на дејноста со личен труд користат труд и на други лица (во натамошниот текст: работодаатели).

Надзорот од претходниот став инспекцијата на трудот ги врши по пат на редовни и повремени прегледи.

Член 3

Работите на инспекцијата на трудот ги вршат општинските органи на управата надлежни за работите на инспекцијата на трудот (општинските органи на инспекцијата на трудот) и Републичкиот инспекторат за труд (Републички инспекторат).

Член 4

Работите на инспекцијата на трудот во општинските органи на инспекцијата на трудот ги вршат инспектори на трудот.

Инспекторот на трудот во вршењето на своите работи е самостоен во работата, постапува и донесува решенија во рамките на должноста и овластувањата одредени со овој закон и други прописи.

Инспекторот на трудот мора да има пропишана легитимација.

Се овластува републичкиот секретар за труд да го пропише образецот на легитимацијата и начинот на издавање.

Член 5

За вршење на работите од надлежноста на инспекцијата на трудот, две или повеќе општини можат да основаат заеднички орган на инспекција.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ

Член 6

За инспектор на трудот во општинскиот орган на инспекцијата на трудот, може да се назначи лице што има најмалку виша школска спрема и најмалку две години работно искуство во структурата или висока школска спрема и најмалку една година работно искуство во структурата што се бара.

За инспектор во Републичкиот инспекторат може да се назначи лице што има висока школска спрема и најмалку две години работен стаж во структурата што се бара.

Член 7

Работите од надлежноста на инспекцијата на трудот ги вршат општинските инспектори, освен работите кои со овој закон се ставени во надлежност на Републичкиот инспекторат.

Член 8

Општинскиот орган на инспекцијата на трудот е должен најмалку еднаш годишно да изврши преглед на работните места во сите организации и кај работодаателите.

Вршењето на прегледите се утврдува со програма за работа на општинскиот орган на инспекцијата.

Инспекторот е должен при вршење на редовните и повремени прегледи да состави записник и во случаите кога ќе утврди дека нема повреда на прописите над чија примена е овластен да врши надзор.

Член 9

Организациите и работодаателите се должни на инспекторот да му овозможат вршење на надзор

и да му ги дадат сите потребни информации и документи потребни при вршењето на надзорот.

Инспекторот е должен да ги чува како службена тајна сите податоци што ги дознал при вршењето на надзорот, а кои според самоуправните акти на организациите се утврдени како деловна тајна.

Член 10

При вршењето на надзор, за заштита при работата, инспекторот има право да ги прегледува сите работилишта, простории, работни места, уреди, исправи, како и да презема други дејствија потребни за утврдување и применување на прописите за заштита при работа.

Член 11

При вршењето на надзор на прописите од меѓусебните односи на работниците во здружениот труд во организациите на здружениот труд и другите организации и заедници инспекторот има право да ги разгледа општествените договори и самоуправните спогодби и општите акти како и меѓусебните договори за работните односи на работниците што се вработени кај работодаателите, да прибира податоци и по потреба да зема изјави од работниците како и да презема други мерки за утврдување примената на законските прописи.

Член 12

Ако инспекторот утврди повреди на прописите за заштита при работа, донесува решение за отстранување на недостатоците односно неправилностите и го определува рокот во кој тие треба да бидат отстранети.

Член 13

Ако инспекторот утврди дека одговорното лице во организацијата и работодаателите не се придржуваат за прописите за заштита при работа и не ги применуваат законските прописи на кои врши надзор, ќе преземе управни мерки утврдени со закон и прописи донесени врз основа на закон.

Член 14

Ако инспекторот на трудот оцени дека одделни одредби од самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, односно општите и другите акти со кои се утврдуваат меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, не се во согласност со законот или со прописите донесени врз основа на закон должен е да го извести органот на управување на организацијата и општинското собрание.

Ако инспекторот на трудот оцени дека одделни одредби од меѓусебниот договор за работните односи на работниците вработени кај работодаателите се спротивни на колективниот договор, должен е да преземе определени мерки против работодаателот.

Член 15

За заштита на своите права од меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, работникот има право, едновременно со поднесувањето на приговорот до второстепениот орган во организацијата, да се обрне и до надлежниот орган на инспекцијата на трудот.

Ако инспекторот на трудот најде дека е повредено правото на работникот, ќе посредува кај надлежниот орган на управувањето во организацијата односно работодаателот за сторената повреда.

Ако инспекторот на трудот утврди дека со конечно решение на организацијата очигледно е повредено правото на работникот а работникот започнал работен спор, по барање на работникот, со свое решение, ќе го одложи извршувањето на решението на организацијата односно на писмениот акт на меѓусебниот договор на работодаателот, до донесување на правосилна судска одлука.

Против конечното решение за привремено одложување извршувањето на решението на организацијата односно меѓусебниот договор на работодаателот не може да се покрене управен спор.

Член 16

За спроведување на прописите и самоуправните акти за заштита при работата и меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и за состојбата, општинскиот орган на инспекцијата, најмалку еднаш годишно, му поднесува извештај на Собранието на општината на чие подрачје врши надзор.

Член 17

Со Републичкиот инспекторат раководи главен инспектор што го именува Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Работите од делокругот на Републичкиот инспекторат ги врши главниот инспектор и инспекторите во Инспекторатот.

Член 18

Републичкиот инспекторат ги врши следните работи:

— ја следи работата на општинските органи на инспекцијата, им дава стручна помош и се грижи за единствена примена на законските прописи,

— дава предлози и мислења за спроведување на прописите од областа на заштитата при работа и меѓусебните односи на работниците во здружениот труд,

— ја следи и проучува состојбата на заштитата при работа: покренува посебни акции преку општинскиот орган на инспекцијата за отстранување на недостатоците во областа на заштитата при работа во организациите и кај работодаделите,

— дава стручни инструкции за спроведување на законот и други прописи,

— пропишува евиденција за заштитата при работа што треба да ја водат општинските органи на инспекцијата и Републичкиот инспекторат,

— донесува првостепени решенија од областа на заштитата при работа во смисла на член 21 од овој закон,

— решава по жалбите против решенијата што во прв степен ги донесува општинскиот орган на инспекцијата,

— врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој закон и други прописи.

Член 19

Републичкиот инспекторат е должен најмалку еднаш годишно да изврши надзор над работата на општинскиот орган на инспекцијата.

За утврдената состојба на работите од претходниот став Републичкиот инспекторат го известува Собранието на општината.

Член 20

Ако Републичкиот инспекторат при вршењето надзор над работата на општинскиот орган на инспекцијата утврди дека во донесените управни акти се сторени битни повреди на материјалните закони, нив, по правото на надзор, ги укинува.

Член 21

Републичкиот инспекторат може да изврши и непосреден надзор од надлежноста на општинскиот орган на инспекцијата, ако овој орган пропуштил да изврши или не извршил надзор во интерес на заштитата на работниците при работа.

Трошоците за извршувањето на надзорот од претходниот став паѓаат на товар на Собранието на општината на чие подрачје е извршен надзорот.

Член 22

Републичкиот инспекторат може да поднесе барање за покренување на прекршочна односно кривична постапка против одговорните лица и организацијата ако тоа не го сторил надлежниот општински орган на инспекцијата при вршењето надзор за заштитата при работа во организацијата и кај работодаделот.

Член 23

Републичкиот инспекторат може да бара од општинскиот орган на инспекцијата извештаи, информации и други материјали во врска со заштитата при работа и за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Член 24

Против решението на општинскиот орган на инспекцијата на трудот може да се изјави жалба во рок од 8 дена до Републичкиот инспекторат.

Против првостепеното решение на Републичкиот инспекторат може да се изјави жалба до републичкиот секретар за труд во рокот утврден во претходниот став.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 25**

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд и друго правно лице кое:

1. ќе го спречи или попречува инспекторот во вршењето на работите на заштитата и примената на прописите над кои врши надзор (член 9 и 10),

2. не ќе го спроведе донесеното решение или не ги отстрани утврдените недостатоци што произлегуваат од него (член 12 и 15).

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна од 50 до 1.000 динари и одговорното лице во организацијата или друго правно лице.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 26**

Општинските органи на инспекцијата и Републичкиот инспекторат на трудот, ќе ја усогласат организацијата и работењето со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци по неговото влегување во сила.

Член 27

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за организацијата и надлежноста на органите на инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 12/66) и прописите донесени врз основа на него.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

428.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за ветеринарната инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-3027
11 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Надзор над извршувањето на законите и другите прописи од областа на ветеринарството како и спроведувањето на пропишаните мерки и дејствија од оваа област со кои се регулира контролата на квалитетот и хигиенската исправност на хранителните производи од животинско потекло во производството, складирањето и внатрешниот промет вршат органите на управата надлежни за работите на ветеринарството, ако одделни од тие работи со закон не се ставени во надлежност на други државни органи.

Член 2

Работите на надзор над извршувањето на републичките прописи што ги вршат органите на ветеринарната инспекција се работи од општ интерес.

Член 3

Ветеринарната инспекција работите од својата надлежност ги врши врз основа и во рамките на законите и другите прописи.

II. ОВЛАСТУВАЊА И НАДЛЕЖНОСТ

Член 4

Работите на ветеринарната инспекција ги вршат во општината органот на управата надлежен за работите на ветеринарството (општински орган на ветеринарната инспекција), а во Републиката Управата за ветеринарна служба.

Општината може да овласти ветеринарна установа за вршење на работите од претходниот став, освен за животните и животинските производи што таа установа ги произведува.

Член 5

Ветеринарно-инспекциските работи ги вршат општинските односно републичките ветеринарни инспектори, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Ветеринарните инспектори ги вршат самостојно работите од својата надлежност, врз основа и во рамките на законите и прописите донесени врз основа на нив.

Член 6

За ветеринарен инспектор може да биде назначен дипломиран ветеринарен лекар со положен стручен испит.

При вршењето на работите од својата надлежност ветеринарниот инспектор мора да има посебна легитимација, и е должен на барање да ја покаже.

Легитимацијата од претходниот став ја издава старешината на органот на управата надлежен за работите на ветеринарната инспекција.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за образецот и начинот на издавање на легитимацијата.

Член 7

Општинските органи на ветеринарната инспекција непосредно ги вршат сите работи од делокругот на ветеринарната инспекција, освен работите што со овој закон или со друг пропис се ставени во надлежност на Управата за ветеринарна служба.

Член 8

Ветеринарната инспекција врши:

1. надзор над спроведувањето на прописите за здравствена заштита на животните и на прописите за преглед и контрола на прехранбени производи од животинско потекло, како и преземање на пропишаните ветеринарно-санитарни мерки за откривање, спречување и сузбивање на заразни, паразитни, одгледувачки и други болести;

2. надзор над спроведувањето на прописите за ограничување или забрана на колење на добиток и добиточен подмладок;

3. надзор над објектите за колење на животни, над објектите за откуп, обработка и преработка на млеко, риба и други производи од животинско потекло, како и над објектите за обработка, преработка и отстранување на животински мрши, конфискации, суровини и отпадоци од животинско потекло;

4. надзор над производството, складирањето, транспортот и прометот на прехранбени производи од животинско потекло (хигиена, опрема, стручен кадар и др.);

5. ветеринарно-санитарен надзор над објектите за репродукција, одгледување, гоене и транспорт на животни и над објектите за производство, складирање, транспорт и промет на прехранбени производи од животинско потекло, како и над пазарштата за животни, на изложби и саеми за животни и сл.;

6. ветеринарно-санитарен преглед на животните за колење, на месо и на прехранбени производи од животинско потекло на местото на производство и складирањето, на пазарите и во продавниците;

7. ветеринарно-санитарен преглед на патки со животни, на производи, суровини и отпадоци од животинско потекло во прометот;

8. контрола на средствата за заштита на животни (биолошки препарати, лекови, дијагностички средства, средства за РБХ деконтаминација и средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација);

9. контрола на квалитетот и хигиенската исправност на хранливите производи од животинско потекло во производството, складирањето и внатрешниот промет; и

10. други работи утврдени со закон и со други прописи.

Член 9

Управата за ветеринарната служба:

1. наредува мерки за спречување и сузбивање на заразни и паразитни болести кај животни, кога ќе се појават или ќе загрозат подрачја на две или повеќе општини;

2. дава согласност за ветеринарно-санитарните решенија во проектите за изградба или реконструкција на кланици, млекарници, на други објекти за производство, преработка и складирање на прехранбени производи од животинско потекло и на кафилерии односно дава согласност на решението со кое се одобрува употребата на овие објекти;

3. го одредува местото и условите на карантинот за животните внесени од странство.

Републичкиот ветеринарен инспектор:

1. врши контрола на мерките за откривање и сузбивање на заразни и паразитни болести кај животни, како и на зоопротофилатичките, зоохигиенските и зоотехничките мерки (вештачко осеменување и др.);

2. врши здравствена контрола на животните, на добиточните производи, суровините и отпадоците и на сите предмети со кои може да се пренесе сточна заразна болест при прометот со странство, на граничните премини, аеродромските и слободните царински зони, доколку со сојузни прописи тоа не е поинаку регулирано;

3. го контролира производството на средства за здравствена заштита на животни, на естрогените препарати, адитивите и средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација; и

4. врши контрола на карантирањето на внесениите животни.

Член 10

Ако ветеринарниот инспектор при вршењето на надзорот утврди дека прописот не е применет или неправилно применет односно е повреден прописот или дека не се преземени пропишаните дејствија и мерки, тој е должен за утврдените стостојби да состави записник и со писмено решение да нареди да се преземат пропишаните дејствија и мерки односно да се отстранат утврдените неправилности.

Член 11

Мерките и дејствијата што се должни да ги преземат одделни организации на здружениот труд, други организации, органи и граѓани се определуваат со решение на ветеринарниот инспектор, ако за тоа со закон не е овластен друг орган.

Ако ветеринарниот инспектор не може на лице место да издаде писмено решение, потребните мерки ќе ги определи усно, а во рок од 3 дена ќе издаде писмено решение за тоа.

Член 12

По извршувањето на работите од член 8, став 1, точка 6 и 7 од овој закон, ветеринарниот инспектор издава потврда за здравствената состојба на животните, месото, производите и сировините од животинско потекло, ако тие се испраќаат надвор од територијата на општината.

Пред издавањето на потврдата од претходниот став, ветеринарниот инспектор може да побара од надлежната ветеринарна организација на здружениот труд односно од ветеринарната служба на земјоделска или друга организација на здружениот труд во местото од каде што потекнуваат животните, дополнителни податоци и докази за тоа дали на животните им се давани антибиотици, естрогени препарати и сл.

По извршениот ветеринарно-санитарен преглед на месо, ветеринарниот инспектор е должен прегледаното месо да го обележи со соодветен пропишан печат.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за обликот на печатот за одделни видови на месо.

Член 13

Ветеринарниот инспектор има право да зема mostre од месо, прехранбени производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна и др. и да ги испраќа на анализа односно вештачење.

Трошоците на анализата односно вештачењето ги поднесува организацијата на здружениот труд, другата организација или граѓанинот, кои ги произвеле или ги ставиле во промет предметните производи и сировини од кои е земена мострата, ако се утврди дека мострата не одговара на прописите односно дека не е употреблива за својата намена.

Ако се утврди дека мострата е употреблива односно дека одговара за својата намена, трошоците ги поднесува општествено-политичката заедница, чиј инспектор ја зел или наредил да се земе мострата.

Член 14

Организациите на здружениот труд, други организации и граѓаните чија работа се наоѓа под надзор на ветеринарниот инспектор, должни се да му овозможат да врши надзор и да му ги дадат потребните податоци и известувања односно да му дозволат земање на mostre.

Член 15

Во вршењето на ветеринарно-санитарен надзор органите на управата, надлежни за работата на ветеринарната инспекција, се овластени, покрај мерките предвидени со посебни прописи, да наредат извршување и на следните мерки:

1. отстранување на недостатоците поради кои постои опасност по здравјето на животните и луѓето во кланици, работилници за преработка на месо, објекти за откуп, обработка и преработка на млеко, објекти за обработка и преработка на јајца, риба, кафилерии и други објекти;

2. спроведување на ветеринарно-санитарни и технички мерки за уништување на причинителите на заразни болести односно уништување на инсектите, гризачите и другите животни што пренесуваат причинители на заразни болести кај животните односно за спречување и отстранување на заразата;

3. сопирање на градењето односно реконструкцијата на објектите од точка 1 на овој член за кои

не е прибавена согласност за ветеринарно-санитарните решенија во проектот за изградба или реконструкција на тие објекти или изградбата и реконструкцијата се врши спротивно на дадената согласност — додека не се прибави согласност односно додека не се постапи по дадената согласност;

4. забрана на употребата на изграден објект, доколку објектот е изграден спротивно на дадената согласност односно е пуштен во употреба без соодветно одобрение од Управата за ветеринарна служба додека не се постапи по дадената согласност односно додека не се прибави одобрение.

Член 16

Против решението на општинскиот ветеринарен инспектор може да се изјави жалба до Управата за ветеринарна служба, а против решението на републичкиот ветеринарен инспектор, жалба може да се изјави до републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Жалбата се поднесува во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението кое се однесува на спречување на појави или ширење на заразни болести кај животни или на загрозување здравјето на луѓето.

Член 17

Ветеринарниот инспектор е овластен да наплаќа парична казна на лице место кога е тоа пропишано (мандатна казна).

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ**Член 18**

Општинскиот ветеринарен инспектор е должен да води евиденција за извршените прегледи и за утврдената состојба при тие прегледи на Управата за ветеринарна служба, по нејзино барање, да ѝ доставува месечни и периодични извештаи за извршените работи во врска со надзорот над извршувањето на законите и другите прописи, како и известувања и други потребни податоци од својата надлежност.

Член 19

Кога Управата за ветеринарна служба утврди дека општинскиот орган на ветеринарната инспекција не врши определени работи од својата надлежност или во вршењето на тие работи постојат битни недостатоци, може и сама да ги изврши тие работи ако општинскиот орган на ветеринарната инспекција, и по укажувањето и определувањето на рок во кој мора да се исправи недостатокот, не ги изврши.

Трошоците на постапката за извршување на мерките од став 1 на овој член паѓаат на товар на општинските средства.

Член 20

Управата за ветеринарна служба спрема општинскиот орган на ветеринарната инспекција ги има следните права и обврски:

1. да врши непосреден надзор над неговата работа,
 2. да дава задолжителни инструкции за неговата работа,
 3. по право на надзор да поништи или укине негово решение, и
 4. да му укажува потребна стручна помош.
- Управата за ветеринарна служба е должна да го извести општинското собрание за преземените мерки од став 1 на овој член.

Член 21

Управата за ветеринарна служба може да бара од општинскиот орган на ветеринарната инспекција да изврши определена работа од надлежноста на републичката ветеринарна инспекција и за тоа да ѝ поднесе извештај.

Органот на кој му е поставено барање од став 1 на овој член е должен да постапи по барањето

и да се придржува за донесеното упатство за извршување на тој закон.

Трошоците за извршувањето на работите од став 1 на овој член паѓаат на товар на Управата за ветеринарна служба.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друга организација:

1. ако не постапи по извршното решение на органот на управата, надлежен за работите на ветеринарната инспекција, со кое се наредува некое од дејствијата или мерките за обезбедување заштитата на здравјето на животните и граѓаните, а за чие донесување е овластен органот на управата надлежен за работите на ветеринарната инспекција, според овој закон или според други прописи (член 8, 9, 11 и 15),

2. ако на ветеринарниот инспектор му оневозможи да врши надзор односно преглед или не му ги даде потребните податоци со кои располага или му даде неточни податоци и известување или не му дозволи земање на мостри (член 13 и 14).

За прекршок од став 1 точка 1 и 2 од овој член ќе се казни и одговорното лице со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Член 23

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој изврши некое од дејствијата од член 22, став 1, точка 1 и 2 на овој закон.

Член 24

Покрај изречената парична казна за прекршок од член 22 и 23 на овој закон, може да се изрече и заштитна мерка одземање на работите односно предметите со кои е сторен прекршокот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на членовите 66—71, како и на член 72 кој се однесува на ветеринарната инспекција, од Законот за мерките за унапредување на сточарството и здравствена заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66).

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

429.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИСТАНИШТАТА НА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за користење на пристаништата на езерската пловидба,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-3028

11 декември 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИСТАНИШТАТА НА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува користењето на пристаништата на езерската пловидба.

Член 2

Пристаништето на езерската пловидба, во смисла на овој закон, го сочинуваат копнениот и водениот простор со изградените брегови, пристанишните заштитници, потребниот слободен простор, уредите, постројките и другите објекти наменети за пристигнување на бродови, за товарење и расто-варување на патници и стока, за складирање и други манипулации на стоки, како и за снабдување, поправка и заштита на бродовите од невреме.

Член 3

Пристаништата служат, по правило, за јавен сообраќај.

За јавен сообраќај служат пристаништата отворени за домашен сообраќај и пристаништата за меѓународен сообраќај.

Член 4

Одделни пристаништа или делови од пристаништите можат да бидат наменети, согласно со одредбите на овој закон, исклучиво или првенствено за потребите на определени организации на здружениот труд, други организации и органи.

Член 5

Користењето на пристаништето што служи за јавен сообраќај го врши организацијата на здружениот труд за користењето на пристаништето (пристанишна организација).

Користењето на пристаништето се состои во вршењето на претоварни и други пристанишни услуги, како и во одржувањето и изградбата на пристаништето.

Член 6

Користењето на пристаниште што служи за јавен сообраќај, за кое не е основана пристанишна организација, општината ќе го довери на транспортна или друга организација на здружениот труд.

Член 7

За користењето на пристаништето од член 4 на овој закон се грижи организацијата на здружен труд, друга организација или органот за чии потреби тоа ќе служи.

Член 8

Организацијата што го користи пристаништето за вршење на јавен сообраќај, е должна:

1. да се грижи за изградба на оперативни брегови, пристанишни заштитници, зимовници, други објекти и потребни длабочини во пристаништето, како и за нивното одржување во состојба што ја бара јавниот сообраќај и безбедноста на пловните објекти, и

2. на секој граѓанин и правно лице да му овозможи користење на оперативните брегови, пристанишните заштитници, зимовниците и други објекти во пристаништето според нивната намена и во границите на расположливите капацитети.

Организацијата што го користи пристаништето за вршење на јавен сообраќај, оперативните брегови, пристанишните заштитници, зимовниците и другите објекти во пристаништето може да ги користи само според нивната намена и во согласност со важечките прописи.

Член 9

Организацијата што го користи пристаништето за вршење на јавен сообраќај самостојно ја утврдува во рамките на важечките прописи, тарифата за вршење на своите услуги и висината на пристанишните надоместоци.

Тарифата од претходниот став мора да биде објавена на видно место во пристаништето или на друг вообичаен начин.

Висината на надоместокот за вршење на одделни услуги може, според природата на услугите, да се определува со договор.

Член 10

На пристанишните организации се применуваат прописите што важат за организациите на здружениот труд, доколку со овој закон не е определено поинаку.

II — ПРИСТАНИШНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 11

Пристанишна организација основа општината на чие подрачје се наоѓа пристаништето.

Член 12

Основна дејност на пристанишната организација е одржување и изградба на пристаништето, како и товарење, истоварување и складирање на стоки.

Пристанишната организација може, ако за тоа ги исполнува пропишаните услови, да врши споредни дејности што се во врска со работите во пристаништето или што овозможуваат поправилно и попотполно користење на пристаништето (услуги на патниците, сортирање, доработка и пакување на стоки, снабдување на бродови со вода и слично).

Член 13

Пристанишна организација се основа за користење на едно или повеќе пристаништа што се наоѓаат на подрачјето на една општина.

Две или повеќе општини можат спогодбено да основаат една пристанишна организација за едно или повеќе пристаништа што се наоѓаат на подрачјето на тие општини.

Член 14

Основните средства на пристанишната организација ги сочинуваат: оперативните брегови, пристанишните заштитници, пристанишните уреди и постројки, транспортните средства, складиштата и отворениот складиштен простор, како и други објекти наменети за вршење на стопанските работи на организацијата.

Член 15

Со актот за основање на пристанишната организација се определува, покрај другото:

1. подрачјето на пристаништето што се предава на користење на организацијата,
2. оперативните брегови, пристанишните заштитници и други објекти, уреди и постројки што се наоѓаат на подрачјето на пристаништето и служат за работа во пристаништето, кои ѝ се предаваат на организацијата на користење како нејзини основни средства, и
3. делот на неизградениот брег, што ѝ се предава на организацијата на користење.

Член 16

Пристанишната организација не може да го пренесува правото на користење на дел од оперативниот брег или на дел од пристанишниот заштитник.

Организацијата за користење на пристаништето може, со претходна согласност од општината, да им дава во закуп оперативни брегови или нивни делови на организациите на здружениот труд или на други организации.

Член 17

Пристанишната организација средствата за своето работење ги остварува од пристанишните надоместоци и други приходи од својата дејност.

Член 18

Приходи од пристанишните надоместоци се:

1. надоместок за користење на брег,
2. бродска лежарина, и
3. надоместок за приврзување.

Член 19

Надоместокот за користење на брег (член 18 точка 1) го плаќа брод што го користи брегот со цел за товарење односно истоварување на патници и стоки.

Надоместокот за користење на брег со цел за товарење односно истоварување на патници се плаќа:

1. во сообраќајот меѓу домашните пристаништа и во пограничниот сообраќај — по патник примен во некое пристаниште, и

2. во сообраќајот со странство — по патник примен или истоварен во домашно пристаниште.

Надоместокот за користење на брег со цел за товарење или истоварување на стока се плаќа во определен износ за секој тон натоварен или истоварен товар.

Надоместокот од став 1 на овој член може, врз основа на договор за закуп, да се плаќа и паушално (месечно, годишно).

Член 20

Бродска лежарина (член 18, точка 2) плаќа брод за користење на брег за кои и да било цели, освен за товарење или истоварување на патници или стоки.

Бродска лежарина се плаќа и за користење на зимовник во пристаниште.

Член 21

Надоместокот за приврзување (член 18, точка 3) го плаќа сопственикот односно корисникот на рибарски брод, рибарски и други чамци, за користење на брег со цел за нивно постојано приврзување.

Член 22

Домашните и странските воени бродови и бродовите на граничните единици не плаќаат пристапни надоместоци.

III — КОРИСТЕЊЕ НА ПРИСТАНИШТЕ ЗА КОЕ НЕ Е ОСНОВАНА ПРИСТАНИШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 23

Користењето на пристаниште што служи за јавен сообраќај за кое не е основана пристанишна организација, општината може да го довери на транспортна или друга организација на здружен труд.

Општината може користењето на пристаништето од претходниот став да го довери на пристанишна организација од подрачјето на друга општина.

IV. — НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 24

Пристаништата отворени за домашен сообраќај ги определува општината на чие подрачје се наоѓа пристаништето, земајќи ги предвид стопанските и општествените потреби за отварање на пристапните.

Решението од претходниот став општината го донесува откако Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија ќе даде претходно мислење дека се исполнети условите за безбедност на сообраќајот во пристаништето.

Член 25

Во вршењето на правото на користење на неизградени брегови на пловните патишта по езерата, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот, може да им дава на организациите на здружениот труд и други организации решение да градат оперативни брегови, пристанишни заштитници и зимовници.

Решението од претходниот став општинскиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот, го донесува во согласност со општинскиот орган на управата, надлежен за работите на народната одбрана, а по претходно прибавено мислење од Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Член 26

Општината односно органот на управата што таа ќе го определи на организации на здружен труд и други организации и граѓани може да им дозволи изградба на објекти на брегот или на водите на пловните патишта по езерата, или користење на друг начин на делови од брег или води (посебно користење на брег).

Решението од претходниот став се донесува по претходно прибавено мислење од Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Одредбите од овој член се однесуваат на сите случаи на посебно користење на брег, без оглед во чија сопственост е брегот.

Член 27

Решенијата од член 25 и 26 на овој закон се донесуваат по претходна согласност од општинскиот орган на управата, надлежен за работите на водостопанството, доколку е во прашање градба на оперативен брег и зимовник или посебно користење на брег на пловните патишта по езерата.

Член 28

За посебно користење на брег (член 26) се плаќа надоместок.

Исината и начинот на плаќањето на надоместокот за посебно користење на брег се определуваат со тарифа, што ја донесува општината.

Член 29

Органот што во согласност со член 25 или 26 од овој закон донел решение за користење на брег, ова решение може да го укине ако тоа го бара интересот на стопанството, на народната одбрана или други јавни интереси.

Ако органот од претходниот став го укине решението за користење на брег, корисникот што има изградено некој објект на брегот или во водата има право да го отстрани тој објект ако е тоа можно според природата на работата, или да бара надоместок за објектот во висина на неговата вредност на денот на престанокот на правото, освен ако во решението за давање на правото на посебно користење на брегот тие односи се уредени поинаку.

V. — ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

430.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за враќање на гарантни износи за инвестиции во основни средства, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-3029

11 декември 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Член 1

На организациите на здружениот труд од областа на стопанството што положили гарантни износи за инвестиции во енергетиката, сообраќајната инфраструктура; потоа во водостопанството, црната и обоената металургија, во производството на цемент, неметали, базичната хемија, земјоделството и преработувачката на земјоделски производи и туризмот, според Законот за депонирање на гарантни износи за инвестиции во основни средства („Службен лист на СФРЈ“ број 19/65 и 10/70), им се враќаат гарантните износи пред завршувањето на инвестициите.

Член 2

Гарантните износи од член 1 на овој закон ќе им се вратат на организациите на здружениот труд во рок од 5 дена по влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

431.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-3030

11 декември 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72), по член 2 се додава нов член, кој гласи:

„Член 2-а

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од работен однос работниците вработени во железничкиот сообраќај, освен во погоните за автотранспорт и инвестиции, и работниците вработени во редакциите: „Нова Македонија“, „Флака е влазимит“, „Бирлик“, „Остен“, „Трудбеник“, „Млад Борец“, „Просвета“, „Студентски збор“ и „Трибина“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

432.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-2918

11 декември 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 3/68, 3/70, 32/70, 5/72 и 40/72), членот 38 се менува и гласи:

Додаток на деца на корисниците изнесува:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. за I цензусна група: | |
| — за првото дете | 115,00 дин. месечно |
| — за второто дете | 106,00 „ „ |
| — за третото дете | 90,00 „ „ |
| — за четвртото дете | 80,00 „ „ |
| — за секое натамошно дете | 66,00 „ „ |
| 2. за II цензусна група: | |
| — за првото дете | 84,00 „ „ |
| — за второто дете | 77,00 „ „ |
| — за третото дете | 68,00 „ „ |
| — за четвртото дете | 60,00 „ „ |
| — за секое натамошно дете | 50,00 „ „ |
| 3. за III цензусна група: | |
| — за првото дете | 54,00 „ „ |
| — за второто дете | 51,00 „ „ |
| — за третото дете | 44,00 „ „ |
| — за четвртото дете | 39,00 „ „ |
| — за секое натамошно дете | 34,00 „ „ |

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од први јули 1973 година.

433.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1973 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополнување на Законот за Републичкиот буџет за 1973 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републич-

киот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 декември 1973 година.

Број 03-3032

11 декември 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ
ЗА 1973 ГОДИНА**

Член 1

Во Законот за Републичкиот буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ“, бр. 13/73 и 24/73), се вршат следниве измени и дополнувања:

По членот 2, се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 2а

Од остварените приходи од основниот данок на промет на производи и услуги, наплатени по тарифен број 1 од Тарифата на основниот данок на промет, за периодот од 1 јули до 31 декември 1973 година, ќе се издвојува 6,9% за создавање средства за заедничка основа за проширена репродукција во земјоделството во 1973 година.

Член 2б

Приходите од основниот данок на промет на производи и услуги и од данокот од личен доход од работен однос што му припаѓа на Републичкиот буџет остварени до 31 јануари 1974 година, а се однесуваат за 1973 година, му припаѓаат на Републичкиот буџет за 1973 година“.

Член 2

Во член 10 во „Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1973 година“, во одделот „I — Приходи во билансот на Републичкиот буџет“, се вршат следните измени:

1) Во „Видот 1 — Данок од личен доход“, во потформата на приходите 111 — „Данок од личен доход од работен однос“ износот „60.600.000“ на двете места се заменува со износот: „69.100.000“, а во „Вкупно вид 1 — Данок од личен доход“ износот „81.900.000“ се заменува со износот „90.400.000“,

2) Во „Видот 2 — Данок на промет“, во потформата на приходите „211 — Основен данок на промет на производи и услуги“ износот „1.174.617.000“ се заменува со износот „1.202.157.000“, во вкупниот износ на формата на приходите износот „1.261.417.000“ се заменува со износот „1.288.957.000“, а во „Вкупно вид 2 — Данок на промет“ износот „1.261.417.000“ се заменува со износот „1.288.957.000“, и

3) Во ставката „Вкупно приходи за распоред (видови 1 до 9)“ износот „1.801.728.500“ се заменува со износот „1.837.768.500“.

Во одделот „II — Општ распоред на приходи“, се вршат следните измени:

1) Во ставката „Основна намена 07 — Работа на државните органи“, распоредна група 07-2, распоредна подгрупа „07-2-3 за намени што нема да се распоредат според други основни намени“ износот „320.000“ се заменува со износот „4.825.000“, износот на распоредната група „198.492.700“ се заменува со износот „202.997.700“, а износот во Вкупно основна намена 07 „198.492.700“ се заменува со износот „202.997.700“,

2) Во ставката „Основна намена 09 — Општи дополнителни средства за други општествено-политички заедници“, во распоредната група „09-2 Средства распоредени во определен износ“, износот

„1.025.559.000“ се заменува со износот „1.037.219.000“ на двете места, а во „Вкупно основна намена 09“ износот „1.025.559.000“ се заменува со износот „1.037.219.000“,

3) Во ставката „Основна намена 16 — Интервенции во стопанството“, во распоредната група „16-1 — Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи“, износот „11.800.000“ се заменува со износот „31.675.000“, а во „Вкупно основна намена 16“ износот „120.465.000“ се заменува со износот „140.340.000“,

4) Во ставката „Вкупно распоредени и нераспоредени приходи (Основна намена 01 до 20)“ износот „1.694.728.500“ се заменува со износот „1.730.768.500“, и

5) Во ставката „Средства распоредени во општиот дел на буџетот за други потреби на Републиката“, во алинеја 5 „за изградба на културни домови“ износот „5.000.000“ се заменува со износот „3.000.000“,

По алинејата 15, се додава нова алинеја, која гласи:

„— за изградба на зграда на Институтот за фолклор 2.000.000 динари“,

6) Во ставката „Вкупно распоредени приходи“, износот „1.801.728.500“ се заменува со износот „1.837.768.500“.

Во членот 18 се вршат следните измени и дополнувања:

1) Во „Раздел 14 — Републички секретаријат за финансии“, во основната намена „07 — Работа на државните органи“, по позицијата 157 се додава нова позиција 157а која гласи:

„07-2-3 Помош на Демократска Република Виетнам и за Привремената револуционерна влада на Јужен Виетнам 4.505.000“.

Во ставката „Износ на основна намена“ износот „4.726.000“ се заменува со износот „9.231.000“.

Во позицијата 187, распоредна група „09-2 — Придонос за намиривање потребите на Федерацијата“, износот „871.232.000“ се заменува со износот „882.892.000“ на двете места.

Во ставката „Вкупно раздел 14 (позиции 152 до 227)“, износот „1.254.293.100“ се заменува со износот „1.270.458.100“, и

„Рекапитулација на разделот“, во ставката „за посебни намени“ износот „1.251.193.100“ се заменува со износот „1.267.358.100“.

2) Во „Раздел 16 — Републички секретаријат за земјоделство и шумарство“, во основна намена „16 — Интервенции во стопанството“, се додава нова позиција 245 која гласи:

„16-1 Средства распоредени во процент од основниот данок на промет на производи и услуги — за заеднички основи за проширена репродукција во земјоделството 19.875.000“.

Постојната позиција 245 станува позиција 245а.

Во ставката „Вкупно раздел 16 (позиција 238 до 248)“, износот „14.605.000“ се заменува со износот „34.480.000“, а во „Рекапитулација на разделот“, во ставката „за посебни намени“ износот „12.958.000“ се заменува со износот „32.833.000“, а во „Вкупно“ износот „14.605.000“ се заменува со износот „34.480.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

434

Врз основа на член 15 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Заводот за испитување на материјали — Скопје, што ја донесе Советот на Заводот на седницата одржана на 9 јануари 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-3058
11 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

435

Врз основа на член 13, став 2 од Законот за Републичкиот фонд за инвестиции во здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 10 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се одобрува Програмата за користење на средствата на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството на седницата одржана на 26. IX. 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2919
11 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

436.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за Републичкиот фонд за инвестиции во здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 10 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството на седницата одржана на 26. IX. 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2920
11 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

437.

Врз основа на член 13, став 1 од Законот за Републичкиот фонд за инвестиции во здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 10 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството на седницата одржана на 26. IX. 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2921
11 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

438.

Врз основа на став 2 од завршниот дел на Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 12/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПРИХОДИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО ЌЕ НАСТАНЕ ОД НАМАЛУВАЊЕТО НА УЧЕСТВОТО ВО РАСПРЕДЕЛБАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БАНКИТЕ, ОД НАМАЛУВАЊЕТО НА ПАСИВНИТЕ КАМАТИ И ОД УКИНАТИОТ ОСНОВЕН ДАНОК НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ

1. Износот на приходите на деловните банки што ќе настане од намалувањето на учеството во распределбата на приходите на банките, од намалувањето на пасивните камати и од укинатиот основен данок на надоместоци од услуги ќе се користи според членот 99-а, ставот 2 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/71, 71/72 и 40/73) и оваа одлука.

Износот на приходите од претходниот став банката ќе го употреби за намалување, во еднаков процент, на каматите на кредитите за трајни обртни средства и на инвестициите во основни средства на организациите на здружениот труд од областите и гранките на: енергетиката, сообраќајната инфраструктура (вклучувајќи ги и нафтоводите и плиноводите), во водостопанството, црната и обоевата металургија, во неметалите, базичната хемија, земјоделството и преработката на земјоделски производи и туризмот.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2846/1
21 ноември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

439.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ВО ПОЛЗА НА ТРЕТИ ЛИЦА

1. Се овластува Републичкиот завод за цени да дава согласност на тарифите за задолжителното осигурување на моторните возила во полза на трети лица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2826/1
21 ноември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

440.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за правосудство Перо Андоновски, претседател на Општинскиот суд — Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2910/1

8 ноември 1973 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

441.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО

1. Се именува за помошник директор на Републичкиот завод за унапредување на школството Лазар Лазаревски, советник во истиот завод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2911/1

8 ноември 1973 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

442.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО

1. Се разрешува од должност директор на Републичкиот завод за унапредување на школството Крсте Ангеловски, по негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2912/1

8 ноември 1973 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

443.

Врз основа на член 40 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1974 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1974 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување и отстранување на следните заразни и паразитни болести кај животните:

1. Бес,
2. Туберкулоза,
3. Бруцелоза,
4. Антракс,
5. Шупкавец,
6. Чума кај свињите,
7. Црвен ветар кај свињите,
8. Краста,
9. Чума кај птиците,
10. Сакагија,
11. Заразна кривотница кај овците,
12. Етестоксација кај овците и за азот плив кај јагнињата,
13. Заразна агалаксија кај овците,
14. Т-фуз кај птиците и бав пача кај јагнињата,
15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата,
16. Ехинококоза,
17. Пироплазмоза,
18. Заразна болест кај пчелите,
19. Метилавост,
20. Заразно пресушување на вимето,
21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците,
22. Лептоспироза,
23. Лигавка и шап.

II

1. Бес

Превентивно инјектирање на кучињата против бесот ќе се изврши во целата Република од 3 јануари до 31 март 1974 година.

На превентивно инјектирање подлежат сите кучиња постари од 3 месеци.

Кучињата кои до 31 март не ќе имаат три месеци, како и кучињата што ќе се утврдат, превентивно ќе се инјектираат дополнително и укупно по утврдувањето на 3-месечна возраст.

2. Туберкулоза

Во организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши еднократна туберкулинизација на говедата постари од 3 месеци во периодот од 1 март до 31 мај 1974 година.

Во определените рокови во став 3 на оваа точка ќе се изврши туберкулинизација на 50% од говедата постари од 3 месеци на индивидуалниот сектор.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1974 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда во претходниот став, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1974 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатите говеда.

Општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот ќе ги определи населбите во кои ќе се изврши прегледот од став 2 на оваа точка, но така, што со нив да биде опфатено компактно подрачје на општината, кое да одговара на подрачјето на кое во текот на 1974 година ќе се зема крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата за преглед на бруцелоза.

Туберкулинизацијата ќе се изврши и во населбите во кои туберкулозата била констатирана во

1973 година, без оглед на тоа, дали се наоѓаат во подрачјето на општината каде задолжително ќе се врши туберкулинизација или надвор од тоа подрачје.

Населбите од претходниот став имаат првенство при спроведувањето на туберкулинизацијата.

Сите говеда кои при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација.

Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин, до ретуберкулинизацијата се држат одделно од другите говеда во стопанството и се третираат како да се заразени.

Говедата од претходниот став, по барање на сопственикот, за време на карантинот, можат да се заколат, за негова сметка, но под контрола на надлежниот ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот меѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин обобат со клинички знаци на туберкулоза, истите можат да се заколат, со право на надоместок на штета, но по претходно одобрување од Управата за ветеринарна служба.

Во дворовите во кои се установи туберкулоза, кај говедата ќе се врши туберкулинизација на говедата секои два месеци сè додека кај сите говеда во тие дворови не се добие негативен резултат за туберкулоза, при две туберкулинизации еднопо-друго.

Нововнесените говеда за приплод во Републиката задолжително ќе се туберкулинизираат најдоцна два месеци од нивното внесување.

Во општествените стопанства и индивидуалните дворови, во кои ќе се установи туберкулоза кај говедата, задолжително ќе се изврши туберкулинизација на живината и свињите.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца за расплод, пилења, јарки или кокошки од странство ќе се туберкулинизираат 10% од увезените грла односно од живината добиена од увезените јајца.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми во кои ќе се установи туберкулоза кај кокошките, ќе се врши туберкулинизација на сите кокошки и колење на туберкулозните кокошки секои два месеци, сè додека кај сите кокошки не се добие негативен резултат на туберкулоза при две последователни туберкулинизации.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на говеда ќе се земе крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 март до 31 мај 1974 година.

Во определените рокови во став 3 на оваа точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од 50% од кравите, јуниците, биковите и јунчињата во индивидуалниот сектор.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1974 година ќе се земе крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза во претходниот став, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1974 година ќе се земе крв од преостанатиот број крави, јуници, бикови и јунчиња.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на стопанството и за здравствената заштита на добитокот,

ќе ги определи населбите во кои ќе се изврши преглед од став 2 на оваа точка, но така, што со нив да биде опфатено подрачјето од општината во кое во 1973 година не се земало крв од крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза.

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв и од сите крави, јуници, бикови и јунчиња од населбите во кои бруцелозата била констатирана во 1973 година, без оглед на тоа дали тие населби се наоѓаат на подрачјето кое е опфатено со задолжителниот преглед на бруцелозата кај говедата или не.

Населбите од претходниот став имаат првенство во земањето на крв.

Од сите овци од населбите во кои е установен абортус кај овците со непозната етиологија односно во населбите, во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓето, говедата и свињите, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези, на општествениот и индивидуалниот сектор што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Во дворовите во кои ќе се установи бруцелоза ќе се зема крв од сите говеда, свињи, овци секои три до четири седмици, сè додека кај сите говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при три земања на крв еднопо-друго.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за расплод и гоеење во Републиката, задолжително ќе се зема крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-от ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говедата, опците и коњите) против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1974 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од претходниот став не ги исполнуваат условите за инјектирање против антраксот, како и грлата што ќе се огелат, ојагнат и ојдребат подоцна, дополнително ќе се инјектираат против антраксот, кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Регистрираните населби како дистрикти на антраксот во кои во последните 15 години (1959—1973 година) лабораториски не е установен антраксот кај добитокот, нема да се третираат како дистрикти на антраксот.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на стопанството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), ќе определи кои места на подрачјето на општината во смисла на став 3 од оваа точка се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населби во кои во текот на 1974 година се установи антракс ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говедата, овците и коњите) против болеста антракс.

Еднократно инјектирање на добитокот против антраксот ќе се изврши во сите организации на здружениот труд што се снабдуваат со фураж од надвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани за инјектирање на добитокот против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика што против шушкавецот ќе се инјектираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот е утврден во последните пет години (1959—1973 година).

Еднократно инјектирање против шушкавецот ќе се изврши на сите говеда помлади од 3 години во сите организации на здружениот труд што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на шушкавецот односно кога не се знае неговото потекло.

6. Чума кај свињите

Задолжително превентивно инјектирање на свињите против чумата ќе се изврши во целата Република.

Превентивно инјектирање од претходниот став ќе се изврши со вакцина од атенуирани вируси (еднократно) во периодот од 1 април до 30 јули 1974 година.

Свињите што се тераат на заедничко пасиште мораат претходно да бидат активно имунизирани против чумата.

Свињите што се тераат односно транспортираат од една во друга општина, ако служат за натамошно одгледување, пред тргнувањето односно утоварот треба задолжително да се серумираат доколку активно не се имунизирани.

Свињите што се внесуваат од други општини, ако служат за натамошно одгледување, при пристигањето треба задолжително да се вакцинираат доколку активно не се имунизирани односно да се серумираат, ако се помлади од три месеци.

Во периодот по превентивното инјектирање на свињите против чумата, перманентно ќе се врши инјектирање на подмладокот што ги исполнил условите за активно имунизирање, како и инјектирање на маториците кои поради високата гравидност не биле инјектирани при редовното спроведување на мерката.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивно инјектирање на свињите против црвениот ветар ќе се изврши во населбите и во организациите на здружениот труд, што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, ќе ги определи населбите и општествените земјоделски стопанства, што се сметаат за загрозени од црвениот ветар кај свињите.

8. Краста

На подрачјата на кои крастата кај овците владеала во текот на 1973 година, најдоцна до крајот на април 1974 година ќе се изврши преглед на овците од краста.

Прегледот од претходниот став, согласно член 77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/65) и член 68 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, го врши надлежниот ветеринарен инспектор, односно ветеринарната станица.

Во стадата во кои при прегледот се утврди краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по стрижбата, да се изврши прво капење на сите овци во тие стада. Второто капење ќе се изврши 15 дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи.

Во стадата, во кои во текот на 1974 година ќе се установи краста, неодложно ќе се спроведе лекување на болните животни односно двократно капење на сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи.

Ако во некоја населба се утврди крастата кај овците во едно стадо, ќе се изврши капење на сите

овци од заразеното стадо, како и на сите овци од стадата кои пред утврдувањето на заразата паселе на пасиштето на кое паселе и овците од заразеното стадо, односно капење на сите овци од стадата што минуваат по истите пасишта по кои минавале овците од заразеното стадо.

Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1973 година односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се искапат најмалку еднаш, додека се на зимните пасишта.

На сопствениците чии стада овци подлежат на капење според претходниот став, ако овците не бидат искапени, надлежниот општински ветеринарен инспектор нема да им издаде одобрение тие стада овци да го напуштат зимското пасиште.

9. Чума кај птиците

Задолжително превентивно инјектирање на кокошките против чумата со сува „муктезар“ вакцина на територијата на Републиката ќе се изврши еднаш годишно во период од 15 август до 15 декември 1974 година.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцина сува „Ла Сота“ во периодот од 1 април до 31 август 1974 година sukcesивно, според возраста на живината и напатствието на производниот завод.

Во организациите на здружениот труд заштита на кокошките и пилињата ќе се врши периодично и континуирано според возраста на живината и напатствието на производниот завод.

10. Сакагија

Во земјоделските и другите организации на здружениот труд задолжително ќе се врши офталмомалеинизација и земање на крв за преглед на сакагија од сиот еднокопитен добиток во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1974 година.

Шумарските и другите организации на здружениот труд што работат било со свој, било со ангажиран еднокопитен добиток се должни да преземат мерки да се изврши преглед на сакагија на тој добиток.

Лицата што постојано се движат со еднокопитен добиток од една во друга општина (чергари и др.) должни се тој добиток да го подложат на преглед на сакагија најмалку еднаш годишно. Негативниот резултат надлежниот ветеринарен лекар ќе го запише на грбот на уверението за здравствената состојба на добитокот.

11. Заразна кривотница кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразната кривотница и лекување на овците во стадата за кои се утврди дека се заразени со заразната кривотница.

На лекување подлежат сите овци во заразените стада во текот на кое задолжително се спроведуваат ветеринарно-хигиенски и зоопрофилактички мерки.

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитно инјектирање на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во месностите каде тие се установени во последните 5 години (1969—1973 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), ќе ги определи местата во кои ќе се врши инјектирањето од претходниот став.

13. Заразна агалакција кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразна агалакција кај овците и задолжително лекување и спроведување на ветеринарно-хигиенски и зоопрофилактички мерки во заразените стада.

14. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми кои се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод најмалку двапати годишно, во растојание од 6 месеци, со методата на брза аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината од тие фарми.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца за расплод, пилиња, јарки или кокошки од странство, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината во фармата односно од грлата добиени од увезените јајца.

Ако во рамките од претходниот став се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се врши преглед на сета живина во заразената фарма на тифус и колење на заразената живина, се додека кај сета живина во заразената фарма не се добие негативен резултат при два прегледи еднопруго.

15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Лекување на овците и говедата против белодробната стронгилоза и желудечно-цревните паразити ќе се изврши во населбите и стадата каде тие се појават односно лабораториски установат.

Од сите говеда во општествените стопанства и од сите стада овци во општествените и индивидуалните стопанства за кои постои сомневање дека се заразени со белодробна стронгилоза односно со желудечно-цревни паразити ќе се зема материјал за лабораториско испитување.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66) ќе ги определи општествените стопанства и местата во кои ќе се зема материјал за лабораториско испитување.

16. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши двократна дехелментизација на кучињата со сколобан и тоа првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1974 година, а во втората шест месеци по првата.

17. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1974 година ќе се изврши најмалку двократно капење со противкрлежни средства на сите мерино овци односно на сите внесени говеда од благородни раси во Републиката.

18. Заразни болести кај пчелите

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и паразитни болести на сите сандаци пчели во организациите на здружен труд што се занимаваат со пчеларство, а според можностите и во индивидуалните стопанства.

19. Метилавост

Во сите подрачја на Републиката во кои се јавува метилавоста ќе се изврши двократно, превентивно третирање на овците и говедата против метилавостата и тоа кај овците со инјектирање или со противметилни капсули, а кај говедата само со противметилни капсули. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1974 година.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), ќе ги определи местата во кои ќе се врши третирањето од претходниот став.

20. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1974 година ќе се изврши еднократен преглед на сите крави во општествените земјоделски стопанства на болеста заразно пресушување на вимето и лекување на кравите за кои ќе се утврди дека се болни од заразното пресушување на вимето.

21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Ќе се изврши преглед и лекување на сите стада овци болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето.

22. Лептоспироза

Во општествените земјоделски стопанства ќе се зема крв од сите говеда и свињи за преглед на лептоспироза во периодот од 1 март до 31 мај 1974 година.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на индивидуалниот сектор, што се чуваат за расплод, ќе се зема крв за преглед на лептоспироза.

23. Лигавка и шап

Во периодот од 1 април до 31 мај 1974 година во сите организации на здружен труд што се занимаваат со одгледување на добиток ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите говеда постари од 3 месеци.

Во периодот од 1 до 30 септември 1974 година во сите организации на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на добиток ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите говеда што за првпат биле вакцинирани во периодот од 1 април до 31 мај 1974 година, на телињата постари од три месеци, како и на јуниците и јунчињата што до тогаш воопшто не биле вакцинирани.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од точка I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностичките установи во земјата.

Од заразените и принудно закланите говеда поради туберкулоза задолжително се испраќа материјал за лабораториско утврдување на причинителот на туберкулозата.

IV

Евиденцијата за спроведувањето на мерките одредени со оваа наредба и извештаи се доставуваат на утврдените обрасци.

V

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-1838/2
12 декември 1973 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р **Јанко Лазаревски**, с. р.

Ојласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 536, страна 629, книга III е запишана под фирма: „Грозд“ — земјоделско трговско претпријатие на големо и мало — Кавадарци — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 19 во село Возарци, Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијална стока.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Грозд“ — земјоделско трговско претпријатие на големо и мало — Кавадарци, со одлуката број 01-145 од 8. III. 1973 година, од одржаната седница на 26. II. 1973 година.

Раководител на продавницата е Јованов Гело. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 224 од 30. III. 1973 година. (550)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 536, страна 629, книга III е запишана под фирма: „Грозд“ — земјоделско трговско претпријатие на големо и мало — Кавадарци — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 4, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијални стоки.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Грозд“ — земјоделско трговско претпријатие на големо и мало — Кавадарци, број 01-135 од 8. III. 1973 година, од одржаната седница на 26. II. 1973 година.

Раководител на продавницата е Љеов Ванов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 226 од 30. III. 1973 година. (551)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1614, страна 88, книга VIII е запишана под фирма: „Радиоелектро“ — претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — Белград — ООЗТ за внатрешна трговија — Ниш — Деловница — Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 20/2. Предмет на работењето на деловницата е: продажба на стока, на мало, преку организационата продажна мрежа на подрачјето на својот регион, односно преку продавници, стоваришта и деловници за СР Македонија со седиште во Скопје во состав на организацијата од следните трговски струки: електрични машини, мотори, склопки, прекидачи, инсталациони материјали, расвета, апарати и уреди за домаќинството и индустријата, каблови и проводници, телекомуникациони уреди и сите останати производи од гранката 119, електрооди, битумени и битуменски производи, метал, легури, валјани, вле-

чени и пресовани производи, цевки, жица, бетонско железо, лимови како и останати производи на црната металургија, производи од обоени метали, цевки, лимови, траки, плочи, профили, жица, олово, калај и останати производи од обоени метали, огноотпорни производи, азбест и азбестни производи, стакло, порцелан, санитарна техника, керамика, брусери и останати производи, неметали, алати, градежен и останат оков, садови од алуминиум и емајлирани, машини за шиене и машини за плетење и останати уреди за работа во домаќинството, бои, лакови, пластична маса и производи од бижутерија, накит од злато и останати производи од салонит, вар, опека, цреп и останати производи од гранката 121, обла и режана граѓа, градежна столарија, куќен, канцелариски и останат мебел, заштитна облека и чевли и галантериска кожа, гумени производи, пневматика, гумени цевки, технички производи од гума, чевли и гумена галантерија, моторцикли, велосипеди, делови за моторцикли, автоделови и автомобили, моторни пумпи, хидрофори, грејни тела, парни котли и останати уреди, фото и кино апарати и останати уреди, прибор и останати оптички апарати, музички инструменти и клавири, завеси, декоративни ткаенини, теписи, кебиња, прекривачи, душеци, перници, постелнина и останати производи на текстилната индустрија и домашни изработки или занаетчиско производство, играчки сите видови, апарати и прибор, камп опрема и детски колички, селскостопански машини и апарати, како и сета останата техничка стока за снабдување на индустријата, градежништвото, угостителството и занаетчиството, продажба на стока на големо од гранките 119, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 125 и 126, врши набавка и продажба на оваа стока како и комплетно опремување на објекти на електростопанството — трафостаници, далноводи, опремување на ентериери и на јавни и општествени објекти, угостителски објекти, школски, културни и на останати објекти со изработка на проекти на принципите на инженеринг, врши транспорт на стока до скадиштата, стовариштата, продавниците и купувачите, како и транспорт, утовар и растовар, со свои средства за трети лица, врши ускладиштување на стока и објавува други работи сврзани со прометот и пласманот на стоката.

Деловницата е основана од „Радиоелектро“ — претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — Белград — ООЗТ за внатрешна трговија — Ниш, со одлуката на работничкиот совет на „Радиоелектро“ — Белград — ООЗТ за внатрешна трговија — Ниш, од одржаната седница на 6. XI. 1972 година, одлуката на советот на работната заедница на „Гросист“ — Скопје од 27. XII. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на „Радиоелектро“ — Белград, од одржаната седница на 11. XII. 1972 година со присоединувањето на Трговското претпријатие за промет со стоки на мало „Гросист“ — Скопје кон истата.

Раководител-шеф на деловницата е Огњеновиќ Бранислав.

Деловницата во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 45 од 7. III. 1973 година. (413)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 29. I. 1973 година, рег. бр. 186, книга II, реден број 11 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Оризарство“ — село Колешино, Струмичко. Продавница на колонијални мешани трговски стоки број 2, со седиште во село Габрово, Струмичко. Предмет на работењето на продавницата е продажба на трговски и мешани стоки, колонијални стоки, електроуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб, брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галантерија и друго.

Раководител на продавницата е Ристо Цветков.

Продавницата е во состав на Земјоделската задруга „Оризарство“ — село Колешино, Струмичко, а основана е со одлуката на задружниот совет на задругата, број 02-257 од 25. V. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 276/72. (441)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. II. 1973 година, рег. бр. 210, реден број 1 е запишано основањето на основната организација на здружен труд и тоа: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје, Филијала — Делчево.

Дејност:

— прибирање кредити од Централата, Народната банка на Југославија и Народната банка на Македонија;

— издавање на обврзници од локален карактер во соработка со Централата;

— издавање на благајнички записи;

— динарска и девизна депозитна функција на своите деловни партнери, работни и други организации,

— депозитна функција по средствата за станбена изградба;

— динарски и девизни депозитни работи со населението;

— давање краткорочни кредити за обртни средства;

— давање потрошувачки кредити и други кредити на населението;

— давање на инвестициони кредити за вложување во основни и трајни обртни средства;

— давање кредити за станбена и комунална изградба;

— работење во врска со извршувањето на инвестициите и наплатата на анuitетите по дадените кредити;

— учество во финансирањето на домашни работни организации со учество во доходот и ризикот;

— платен промет и други банкарски работи;

— издавање банкарски гаранции; и

— врши други кредитни и банкарски работи.

В. д. директор на филијалата е Симеон Атанасов.

Филијалата е основана од Извршниот одбор на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со одлуката 014/2 бр. 02-1127 од 23. I. 1973 година по основ промена на статусот на експозитурата во Делчево на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, Филијала — Кочани.

На означениот рег. број, под реден број 2 се запиша: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје, Филијала во Делчево, првобитната фирма ја менува со нова која гласи: Стопанска банка — Скопје, Филијала — Делчево.

Филијалата има својство на основна организација на здружен труд, без својство на правно лице.

За обврските на филијалата одговара Стопанската банка — Скопје.

Впишувањето на промената е засновано на член 1 и 6 од Привремениот статут на Стопанската банка — Скопје од 1 јануари 1973 година според чии одредби подавачот на пријавата е правен следбеник на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје и член 9, 11 и 13 од истиот статут со чии одредби се регулирани статусот и правата на филијалата и одговорноста на Стопанската банка за обврските на филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 29/73. (429)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, страна 545, реден број 28 е запишано основањето на Трговското претпријатие на големо и мало „Задругар“ — Струмица, Продавница во село Мокриево, Струмичко. Предмет на

работењето на продавницата е продажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби и мешани индустриски стоки.

Раководител на продавницата е Трајчо Димчов Спасов.

Продавницата е во состав на Трговското претпријатие на големо и мало „Задругар“ — Струмица, а основана е со одлуката на работничкиот совет, број 02-3565/1 од 3. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 284/72. (443)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, рег. бр. 43, книга II, под реден број 1 е запишано основањето на „Ударник“ — фабрика за чорапи — Зрењанин — Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Предмет на работењето на продавницата е производство на готови производи од сопствено производство на фабриката и производи од други претпријатија заради дополнување на асортиманот на своите производи, како и продажба на мидерски производи — мидери, мидер-гаќички, појаси, прслуци, костими за капење — туѓо производство, капи, шешири, текстилна галантерија — туѓо производство.

Раководител на продавницата е Катица Аризанова.

Продавницата е во состав на „Ударник“ — фабрика за чорапи — Зрењанин, а основана е со одлуката на работничкиот совет на фабриката од 9. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 265/72. (444)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 16, страна 80, книга VIII е запишана под фирма: „Југопетрол“ — трговско претпријатие за промет со нафта и нафтни деривати — Скопје — организација на здружен труд, без својство на правно лице — Бензинска пумпа во село Белимбегово — Белви камп. Предмет на работењето на бензинската пумпа е промет со нафта, нафтни деривати, автоделови и друг потрошен материјал за моторни возила.

Бензинската пумпа е основана од „Југопетрол“ — трговско претпријатие за промет со нафта и нафтни деривати — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 02/1325 од 31. I. 1973 година, од одржаната седница на 25. XI. 1971 година.

Раководител на бензинската пумпа е Велкоски Славко.

Бензинската пумпа во село Белимбегово — Белви камп ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 104 од 12. III. 1973 година. (460)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 199, страна 500, книга V е запишано следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, на Комбинатот „Југопластика“ — Сплит се преместува во Скопје од ул. „27 Март“ бр. 10 на ул. „Огњан Прица“ бр. 7 во Скопје, за кое има решение од Собранието на град Скопје — Одделение за инспекции, Уп. бр. 12-30089 од 20. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 143 од 21. II. 1973 година. (367)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1604, страна 24, книга VIII е запишано следното: Автопретпријатието „Прогрес“ — Скопје, Момин Поток бб, Скопје, е конституирано на 6. II.

1973 година, согласно со записникот од одржаниот состанок на работниот колектив на 6. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 147 од 20. II. 1973 година. (363)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 1402, страна 304, книга VII е запишано следното: Согласно со одлуката на советот на работната заедница на Деловното здружение „Инкоунион“ — Скопје, бр. 2365 од 25. XII. 1972 година и бр. 5 од 4. I. 1973 година и одлуките на работничките совети на организациите на здружен труд за членки на Деловното здружение за унапредување на економските односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ — извоз-увоз — Скопје се примени следните организации на здружен труд и тоа:

1. „Реимекс“ — претпријатие за надворешна трговија, внатрешен промет и застапување на странски фирми — Београд, со одлуката на работничкиот совет од 18. IX. 1972 година на претпријатието;

2. „Интеркооп“ — работна организација за трговија на големо и мало — Скопје, со одлуката на работната заедница од 22. XII. 1972 година на работната организација;

3. „Технокооп“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 25. XII. 1972 година на претпријатието;

4. „Техника“ — електро-механичка услужна задруга — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 67 од 26. XII. 1972 година на задругата;

5. „Агромека“ — Скопје — СОЗТ „Металец“ — Прилеп, со одлуката на работничкиот совет број 02-1973 од 26. XII. 1972 година на „Агромека“ — Скопје — СОЗТ „Металец“ — Прилеп;

6. „Технопрогрес“ — економско техничко биро за кооперација — Београд, со одлуката на работната заедница бр. 362/3 од 27. XII. 1972 година на бирото;

7. „Ратар“ — претпријатие за откуп, трговија и услужна дејност — Доњи Љубец, со одлуката на работничкиот совет број 279 од 27. XII. 1972 година на претпријатието;

8. Земјоделска задруга — Ражањ, со одлуката на работничкиот совет број 720/1 од 27. XII. 1972 година на задругата.

Во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 1402, страна 304, книга VII е запишан договорот за деловно здружување со следните податоци:

1. Договорни страни: Деловно здружение за унапредување на економските односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ — извоз-увоз — Скопје, Земјоделско-индустрискиот комбинат „Зора“ — Гевгелија, Претпријатието за извоз-увоз „Вардар“ — Скопје, Заштитна работилница „Социјален борец“ — Битола, Фабрика за конзерви „Пелагонија“ — Битола, Земјоделска задруга „Светлост — с. Породин, Земјоделска задруга „Кисела Вода“ — Ресен, Индустија за кожи „Борис Кидрич“ — Битола, Лозарски комбинат „Лозар“ — Битола, Индустија за модна конфекција и чадори „Зора“ — Охрид, Фабрика за чеплање волнено и синтетичко предиво „Битолатекст“ — Битола, Хемиско-електро-металуршки комбинат „Југохром“ — Јегуновце, Дрвни комбинат „Караорман“ — Струга, Земјоделско-индустриски комбинат „Бистра-продукт“ — Скопје, Фабрика за емајлирани производи „Борис Кидрич“ — Струга, ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — погон Млекара — Битола, Фабрика за свилени ткаенини „Илинден“ — Битола, Фабрика за конфекција „Пелистер“ — Погон на „Битолатекст“ — Битола, Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ — Прилеп, Трговско претпријатие на големо и мало „Разнопроект“ — Битола,

„Интеркооп“ — работна организација за трговија на големо и мало — Скопје, „Реимекс“ — претпријатие за надворешна трговија, внатрешен промет и застапување на странски фирми — Београд, „Технокооп“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, „Техника“ — електро-механичка услужна задруга — Скопје, „Агромека“ — Скопје, СОЗТ „Металец“ — Прилеп, „Технопрогрес“ — економско-техничко биро за кооперација — Београд, „Ратар“ — претпријатие за откуп, трговија и услужна дејност — Доњи Љубец и Земјоделска задруга — Ражањ.

2. Форма на организацијата на деловното здружување: Деловно здружение за унапредување на економските односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ — Скопје.

3. Назив (фирма) и седиште на организацијата на деловното здружување: Деловно здружение за унапредување на економските односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ — извоз-увоз — Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 45.

4. Работи од заеднички интерес:

— развој на економските односи со странство и други подрачја во земјата;

— промет со странство извоз-увоз на производи запишани во регистарот на стопанските организации, при овој суд;

— ширење на производствената кооперација со организациите во земјата;

— здружување на средства, меѓусебно финансирање и меѓусебно кредитирање во надворешно-трговскиот промет;

— реконструкција на производните капацитети на членките со меѓусебна помош, кадровска и финансиска;

— производство во кооперација со производните организации во земјата и во странство;

— програмирање и развој на туристичкото стопанство;

— тесно поврзување со научните институции и други научни установи;

— проучување и промет на нови организациони форми, примена на модерни и технолошки решенија во производството и прометот;

— организирање на заеднички компјутерски центар, за сите членки поради следење на производството, реализацијата, прометот, продуктивноста и организацијата;

— основање на своја интерна банка за меѓусебно кредитирање;

— заеднички настап на странските пазари со згоговорени услови;

— врска со целото југословенско стопанство, поради запазување на единственоста на југословенскиот пазар;

— заедничка активност против појави на монополистички тенденции и разновидни шпекулативни и несоцијалистички појави на пазарот;

— застапување на странски фирми;

— меѓународно посредување;

— меѓународен транспорт и шпедиција;

— заедничка кадровска политика, социјална политика, изградба на станови за работници со ниски примања;

— формирање на фондови за заеднички резерви со цел да се помогне на членките во финансиските потешкотии и санирање на критичните материјални положби.

5. Начин на истапување во правниот промет на организацијата на деловно здружување во работите од заеднички интерес: Здружението истапува спрема трети лица во свое име, а за сметка на членките. Здружението истапува по согласност со една или повеќе членки во нивно име и за нивна сметка. Здружението истапува спрема трети лица по договор со една или повеќе членки, во името на една или повеќе членки и за нивна сметка.

6. Гаранција на договорните страни за обврските на деловното здружување: За обврските на здружението гарантираат членките поодделно секоја за свој влог од 50.000,00 динари. За обврските на здружението работната заедница „Инкоунион“ гарантира и со своите деловни фондови и основни средства кои се издвојуваат и создаваат од приходите. За обврските на здружението може да гарантираат една или повеќе членки со целиот свој имот, доколку со нив работната заедница на „Инкоунион“ склучи посебен договор.

7. Износ односно вредност на средствата што договорните страни ги здружуваат во организацијата на деловното здружување: Секоја членка на здружението е должна да уплати на име здружени средства износ од 50.000,00 динари.

8. Траење на договорот за деловно здружување (на одредено време, со неодредено време на траење или за вршење на заедничка работа) и начин на неговиот престанок: Договорот за деловно здружување е на неодредено време. Договорот за деловно здружување престанува ако се откажат сите негови членови, ако останат помалку од два члена како членки, ако покажува загуба во работењето, а загубите не можат да се покријат од средствата на здружението.

Деловното здружение за унапредување на економските односи со странство и други подрачја во земјата Инкоунион — извоз-увоз — Скопје ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Киријас Никола и Фидановски Менде, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1115, 1118 и 32/72. (369)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 592, страна 607, книга III е запишано следното: Покрај Претпријатието за водовод и канализација — Титов Велес и Управата за пазаришта — Титов Велес се спојува и Комуналното претпријатие — Титов Велес во единствено претпријатие под името „Дервен“ — комунално претпријатие — Титов Велес, со одлуката за спојување број 03-413/1 од 28. IX. 1972 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 535, страна 59, книга III Комуналното претпријатие — Титов Велес, бидејќи се спојува со Претпријатието за водовод и канализација — Титов Велес и Управата за пазаришта — Титов Велес во единствено претпријатие под име: „Дервен“ — комунално претпријатие — Титов Велес, согласно со горенаведената одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1057/72 од 31. I. 1973 година. (372)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. XII. 1972 година, рег. бр. 22/55, книга III е запишано следното: На Милошевски Милан му престанува правото за потпишување на Земјоделската задруга „Горна Дебарца“ — село Годивје.

Се овластува досегашниот потписник Деспотовски Јордан, директор, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 348/72. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 482, книга VII е запишана под фирма: „Технометал Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, технички и електротехнички материјали — експорт-импорт — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, населба Влае, ул. „109“ бр. 7. Предмет на работењето на продавницата е продажба на техничка стока и железарија.

Продавницата е основана од „Технометал Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, технички и електротехнички материјали — експорт-импорт — Скопје, со одлуката на работничкиот совет, број 14958 од 2. XI. 1972 година, од одржаната седница на 24. XII. 1971 година.

Раководител на продавницата е Илија Спасовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 24 од 23. I. 1973 година. (129)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. XI. 1972 година, рег. бр. 36, книга II, реден број 1 е запишано основање на „Технометал-Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, метални, технички, електротехнички материјал — Скопје, Продавница со седиште во Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 19. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на разни метални стоки, железни, технички и електротехнички материјали.

Раководител на продавницата е Киро Христов. Продавницата е во состав на „Технометал-Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, метални, технички и електротехнички материјали — Скопје, а основана е со одлуката на работничкиот совет, бр. 12794 од 24. II. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 245/72. (173)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 138, страна 745, книга I е запишана под фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Македонски Брод. Предмет на работењето на продавницата е продажба на намештај — мебел, електрични уреди за домаќинството, шпорети, фрижидери, теписи и прибор за електрични уреди.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп, бр. 01-17/1 од 13. I. 1973 година, од одржаната седница на 22. XI. 1972 година.

Раководител на продавницата е Крстески Радван.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 136 од 26. II. 1973 година. (377)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. II. 1973 година, рег. бр. 574, реден број 2, книга I е запишано следното: Со самоуправниот спогодба од 1. X. 1972 година склучена помеѓу Деловното здружение „Агромакедонија“ — експорт-импорт — Скопје и нејзиното стопанство во село Дамјан, Радовишко е исклучена меѓусебната субсидијарна одговорност, т.е. Опитното производно земјоделско стопанство — село Дамјан, Радовишко нема субсидијарна одговорност спрема Деловното здружение „Агромакедонија“ — експорт-импорт — Скопје, како матична организација и другите нејзини организациони единици и обратно.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 13/73. (451)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, рег. бр. 2, книга II, реден број

2 е запишано следното: Продавницата во Струмица, на Здружената индустрија за трикотажа „Личанка-Беби трико“ од Срб се преместува од улица „Маршал Тито“ број 33 на улица „Маршал Тито“ број 54.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 11/73. (452)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година е запишано следното:

1. Се брише од регистарот од рег. бр. 377, реден број 2 Погонот за изградба на хидромелиоративни и поројни објекти „Мелиопорој“ од Струмица, на бившото Водостопанско претпријатие „Струмички слив“ од Струмица.

2. Се брише од регистарот од рег. бр. 378, реден број 2 Погонот за експлоатација „Струмешница“ од Струмица, на бившото Водостопанско претпријатие „Струмички слив“ — Струмица.

3. Се брише од регистарот од рег. бр. 402, реден број 2 Погонот за експлоатација и одржување „Мантово“ од Радовиш, на бившото Водостопанско претпријатие „Струмички слив“ — Струмица.

Погоните се избришани од регистарот согласно одлуката на работничкиот совет на Водостопанското претпријатие за стопанисување со води — Скопје, ООЗТ „Струмички слив“ — Струмица, бр. 01-1/2 од 16. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 19/73. (454)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1539, страна 207, книга VII е запишано следното: Дејноста на „Стококооп“ — деловно здружение на стопански и научни институции за унапредување на производството, преработката, пласманот и економските односи со странство и во земјата — Скопје за внатрешен промет, согласно со одлуката на управниот одбор на Деловното здружение „Стококооп“ — Скопје, од одржаната седница на 20. X. 1972 година, се проширува и со:

- текстил, куси и плетени стоки и конфекција;
- галантериски и базарски стоки и играчки;
- крзнени стоки;
- јагарски стоки, каделни и јутени производи;
- обувки;
- кожа, седларски и ременски стоки и прибор;
- производи од гума, каучук и пластични маси;
- железарски и метални стоки, велосипеди, машини за шиене и прибор;
- моторни возила, резервни делови и др.;
- селско-стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата;
- пчеларски материјали и прибор;
- електротехнички материјали;
- часовници и изработки од драгоцени метали;
- бои, лакови, хемикалии и прибор;
- парфимериски и козметички стоки;
- градежен материјал;
- огревно дрво и јаглен;
- санитарни и инсталациони материјали;
- стакло, порцелан и керамички стоки;
- намештај, канцелариски материјали, хартија, школски прибор и прибор за пишување;
- добиток и храна за добиток;
- месо и преработки од месо;
- жита и мелнички преработки;
- семенски стоки;
- прехранбени артикли и предмети за куќни потреби;
- деликатесни производи;
- производи врз база на шеќер и какао;
- зеленчук, овошје и преработки;
- млеко и млечни производи, леб и печиво;
- риби;

- алкохолни и безалкохолни пијалоци;
 - антиквитети и уметнички творби;
 - тутунски преработки, кибрит и друго;
 - сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна;
 - индустриско растение;
 - лековито растение;
 - птици, јајца, пердув и дивина;
 - производи од домашната дејност и од уметнички занаети;
 - противпожарни направи, материјал и прибор;
 - мешани индустриски стоки;
 - дрогериски стоки;
 - отпадоци;
 - технички стоки за снабдување на производителните претпријатија и занаетчиството и тоа: машини, уреди и технички железарски и метални стоки; бои и хемикалии; огнеотпорни материјали и неметали; технички горива и мазива; резервни делови, утензилии и прибор; електротехнички материјали; градежни материјали; алат, опрема и прибор за занаетчиството.
- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 991/72 од 12. III. 1973 година. (467)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 164, страна 429, книга I е запишано следното: На досегашниот директор на Претпријатието за прикажување на филмови кино „Култура“ — Гевгелија Јово Камберски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в.д. директор на претпријатието е назначен Душко Димитров, со решението на работната заедница од одржаната седница на 6. XII. 1972 година, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Никола Коциров, сметано од 23. I. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 59 од 19. III. 1973 година. (495)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 181, страна 531, книга III е запишано следното: Дејноста за внатрешен промет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Винојут“ — Гевгелија, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 02-292 од 15. II. 1973 година, од одржаната седница на 29. XII. 1972 година се проширува и со малопродажба на колонијални стоки, текстил, намештај, стоки за домаќинство, бижутерија, галантерија, украси, свежо месо, сувомесни производи, млечни производи и секаков вид на стока за широка потрошувачка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 119 од 16. III. 1973 година. (496)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 400, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 3 „Леска“ во Гостивар, на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, согласно со одлуката на Одборот за привремена управа на „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Гостивар, број 03-239 од 23. II. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 260 од 22. III. 1973 година. (497)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 305, страна 149, книга II е запишано следното: Досегашниот потписник Стефанка Младенова Шулинковска, шеф на сметководството на Претпријатието за изработка на сите видови Килими и

домашни ракотворби „Вера Јоциќ“ — Крива Паланка е разрешена од должност и ѝ престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Претпријатието е назначен Величковски Апостол Јаким, шеф на сметководството, со одлуката на работничкиот совет број 23 од 7. II. 1973 година, од одржаната седница на 2. II. 1973 година кој во иднина претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот ригистриран потписник Димитар Боризов Ваневски, в. д. директор, сметано од 14. II. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 139 од 26. II. 1973 година. (498)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1581, страна 381, книга VII е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Претпријатието за услуги во прометот „Технокомерц“ — Скопје, Димитров Здравко е назначен за директор со решението број 99 од 9. III. 1973 година на работната заедница на претпријатието „Технокомерц“ — Скопје и на оваа должност ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, сметано од 15. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 239 од 16. III. 1973 година. (523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 50, страна 703, книга VI е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 30, на Претпријатието за трговија на мало, производство и услуги „22 Декември“ — Скопје во иднина се проширува и со продажба на текстилна галантерија (метражна стока) и друга трговска стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 248 од 26. III. 1973 година. (524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 271, страна 308, книга VII е запишано следното: Дејноста за внатрешен промет на Фабриката за чорапи и трикотажа „Црвена Свезда“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 02-11 од 5. III. 1973 година во иднина се проширува и со продажба, на мало, на метражна стока од синтетика, трикотажа и чорапи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 270 од 23. III. 1973 година. (525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 196, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Производното претпријатие „Билјана“ — Скопје, бидејќи се присоединува кон „Инпрес“ — Трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје, бр. 02/2860 од 1. III. 1973 година и одлуките на работничкиот совет на Производното претпријатие „Билјана“ — Скопје, број 02-131 од 2. III. 1973 година, број 02-132 од 2. III. 1973 година и број 02-133 од 3. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 234 од 20. III. 1973 година. (527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 101, страна 411, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Задругата за пчеларство „Шар“ — Тетово Васил Томовски, претседател на задругата и Саво Стојковиќ им престанува правото за потпишување, со одлуката на

задругниот совет од одржаната седница на 11. III. 1973 година, бидејќи се разрешени од должност.

За претседател на задругата со горенаведената одлука е назначен Јованоски Гроздан, кој истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 19. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 256 од 26. III. 1973 година. (606)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 58, книга VIII се врши забелешка на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд за стопанисување со шуми — Гевгелија при Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје со следните податоци: Основна организација на здружен труд за стопанисување со шуми — Гевгелија.

Основната организација ќе ги врши следните дејности: а) стопанисување со постојните шуми; б) пошумување и подигање на стопански шуми; в) заштита и чување на шумите; г) мелиорација на деградираните шуми; д) експлоатација на шуми; е) развивање на земјоделско производство; ж) проширување на ловното стопанство; з) проширување на научно-истражувачките работи во шумарството; з) одржување и изградување на шумски комуникации и згради; и) вршење на услуги од својот возен парк и механизација; ј) врши работи од својата дејност за други установи и организации.

ООЗТ ќе ја потпишува Димитар Чугунчалиев, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 333 од 12. IV. 1973 година. (619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1239, страна 121, книга VII е запишано следното: Кон „Интекс“ — здружено претпријатие на памучната индустрија — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Интекс“ — здружено претпријатие на памучната индустрија — Скопје, број 04-5326/4 од 4. XII. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Фабриката за чадори „Винка“ — Виница, број 361 од 2. XII. 1972 година се присоединува Фабриката за чадори „Винка“ — Виница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 200 од 13. IV. 1973 година. (622)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1621, страна 130, книга VIII е запишано следното:

1. Филијалата во Скопје, на Претпријатието „Словенија промет“ од Љубљана се организира како основна организација на здружен труд, со својство на правно лице, во состав на Претпријатието „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана, која самостојно стекнува и распределува доход и ги извршува обврските спрема општествената заедница и самостојно одговара спрема своите доверители.

2. Основната организација на здружен труд, со својство на правно лице ќе работи под следната фирма: „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана — Филијала во Скопје.

3. Средствата за општествена репродукција на оваа основна организација на здружен труд се средства кои досега книговодствено се водат како средства на филијалата во Скопје.

4. Предметот на работењето на оваа филијала ООЗТ опфаќа надворешно-трговски работи, промет на големо и мало во внатрешниот промет, како и други дејности кои се запишани во регистарот на стопанските организации, при овој суд.

5. Овластено лице за застапување и потпишување на ООЗТ — Филијалата е Драган Спировски, директор.

6. Односите меѓу оваа ООЗТ и другите ООЗТ во состав на Претпријатието „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана се регулирани со самоуправната спогодба која е заклучена во Љубљана на 20. VI. 1972 година.

7. Оваа ООЗТ — Филијала не одговара за обврските на другите ООЗТ во составот на претпријатието затоа што супсидијерната одговорност е исклучена со самоуправната спогодба.

8. Работната организација на ООЗТ, со својство на правно лице, Филијалата управува со работите и средствата на ООЗТ — Филијалата непосредно и посредно преку своите органи на управување под услови и на начин утврден со самоуправната спогодба и општите правила и нормативни акти на оваа ООЗТ, како и општите акти на Претпријатието „Словенија промет“ — во колку не се во спротивност со самоуправната спогодба.

Ова решение судот го донесе врз основа увидот во: одлуката за организирање на Филијалата како Основна организација на здружен труд, со својство на правно лице во состав на Претпријатието „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана, донесена од соборот на работните луѓе на Филијалата под број 1081/1 од 13. IV. 1972 година; самоуправната спогодба за здружување во Претпријатието „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана од 20. VI. 1972 година; одлуката број 1081/2 од 14. IV. 1972 година за усвојување на самоуправната спогодба од страна на Соборот на работните луѓе на Филијалата во Скопје; одлуката број 1575 од 1. VII. 1972 година на работничкиот совет на Претпријатието „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана за тоа дека се исполнети условите од т. 2 амандман XXI на Уставот на СФРЈ за организирање и конституирање на Филијалата во Скопје во основна организација на здружен труд, со својство на правно лице.

Во регистарот на претпријатијата и дуќаните, на рег. бр. 926, страна 429, книга VI е запишано следното: Досегашната самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице, на „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана — Филијала — Скопје се брише од регистарот поради организирање во ООЗТ со својство на правно лице, во состав на Претпријатието „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 870/72 од 8. III. 1973 година. (595)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 670, страна 245, книга VII е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на „Агромеханика“ — претпријатие за снабдување на земјоделците на големо и мало и одржување на земјоделската механизација — Скопје Велевски Боге со решение-то број 0301-1753/1 од 15. II. 1973 година е назначен за генерален директор и на оваа должност во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието со стариот регистриран потписник Темовски Андреја, шеф на финансискиот сектор и новоназначените потписници со одлуката на работничкиот совет број 88-а од 13. V. 1972 година и тоа: Патараковски Дончо, пом. генерален директор, Равановски Коста, финансиски директор и Шијакова Влагородна, шеф на сметководството, сметано од 6. IV. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 351 од 9. IV. 1973 година. (625)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 469, страна 579, книга III се врши забележба на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Полјоделие-сточар-

ство“ при Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци со следните податоци: Основна организација на здружен труд „Полјоделие-сточарство“ во Кавадарци. Предмет на работењето на ООЗТ е производство на овошје, винско и астаско грозје.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Ристо Георгиевски, в.д. директор, Стефан Иванов, технолог во ООЗТ и Благој Бошков, шеф на сметководството во ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1065/72 од 6. IV. 1973 година. (621)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 295, страна 473, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Работничката менза во Скопје (со посебна жиро-сметка), на Градското сообраќајно претпријатие — Скопје и тоа: Мицевски Ратко, технички директор на претпријатието и Поповски Спиро, комерцијалист на претпријатието, им престанува правото за потпишување со одлука на работничкиот совет број 02-1169 од 27. II. 1973 година.

За нов потписник на Работничката менза со одлуката на работничкиот совет на ГСП — Скопје, број 02-1169 од 27. II. 1973 година е назначен Нове Тодоровски, раководител на општиот сектор, сметано од 22. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 300 од 13. IV. 1973 година. (628)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. II. 1973 година, рег. бр. 23/56, книга I е запишано следното: Трговското претпријатие „Јагода“ — Битола се присоединува кон Трговското претпријатие „Јавор“ — Битола.

Трговското претпријатие „Јагода“ — Битола престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, што го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Јавор“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Јагода“ — Битола, број 26 од 31. XII. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Јавор“ — Битола од 12. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 111/73. (685)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 195, страна 1133, книга I е запишано следното: Рударското претпријатие за експлоатација на бентонитска глина „Бентомак“ — Крива Паланка, со одлуката на Собранието на општината Крива Паланка, број 02-912/1 од 13. III. 1973 година се става под привремена управа.

Одборот за привремена управа, согласно горенаведената одлука, го сочинуваат следните лица: Цоне Стојановски, дипломиран економист од Крива Паланка; Борис Митровски, дипломиран рударски инженер од Крива Паланка; Гојко Вуковиќ, дипломиран економист, пом. директор на Трговското претпријатие „Технометал Македонија“ — Скопје.

За претседател на одборот за привремена управа е назначен Цоне Васе Стојановски, кој претпријатието, под привремена управа, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со потписниците Митровски Стефан Ђерис, член на одборот на привремената управа и Стефан Илиевски, шеф на сметководството, сметано од 30. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашните потписници на Рударското претпријатие за експлоатација на бентонитска глина „Бентомак“ — Крива Паланка и тоа: в.д. директорот Митровски Стефан Борис и Драган Стоимен

Костадиновски, секретар, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 327 од 17. IV. 1973 година. (643)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. II. 1973 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишано следното: Продавницата за продажба на месо — Прилеп, ул. „Борка Талески“ бб, на Трговското претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп, број 02-188/2 од 29. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф.л. бр. 141/73. (696)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. XI. 1972 година, рег. бр. 123/55, книга II е запишана под фирма: Трафика во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ — Прилеп. Предмет на работењето на трафиката е продажба на цигари, кибрит, таксени и поштенски вредносници, ситнарија, како и продажба на пакувани наполитанки.

Раководител на трафиката е Бошковски Борис. Трафиката е основана со одлуката на работничкиот совет на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ — Прилеп, број 196 од 18. X. 1972 година.

Трафиката ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф.л. бр. 333/72. (22)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. XI. 1972 година, рег. бр. 123/55, книга II е запишана под фирма: Трафика во Битола, ул. „Партизанска“ бб, на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ — Прилеп. Предмет на работењето на трафиката е продажба на цигари, кибрит, таксени и поштенски вредносници, ситнарија, како и продажба на пакувани наполитанки.

Раководител на трафиката е Поповски Николаче.

Трафиката е основана со одлуката на работничкиот совет на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ — Прилеп, број 196, од 28. X. 1972 година.

Трафиката ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 334/72. (23)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 130, страна 711, книга I е запишана под фирма: „Кичево“ — земјоделско стопанство — Кичево — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 6 во село Челопеци, Кичевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделско-прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од Земјоделското стопанство „Кичево“ — Кичево, со одлуката на работничкиот совет број 02-3414 од 18. XII. 1972 година, од одржаната седница на 22. VII. 1972 година.

Раководител на продавницата е Илиоски Добре. Продавницата број 6 во село Челопеци ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1097 од 26. XII. 1972 година. (50)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 130, страна 711, книга I е запишана под фирма: Земјоделско стопанство „Кичево“ — Кичево — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 18 во село Трапчин Дол, Кичевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите индустриско-прехранбени и земјоделско-прехранбени артикли.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Кичево“ — Кичево, број 02-3416 од 18. XII. 1972 година од одржаната седница на 22. VII. 1972 година.

Раководител на продавницата е Сулоски Амдин.

Продавницата број 18 во село Трапчин Дол ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1096 од 26. XII. 1972 година. (51)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 482, книга VII е запишана под фирма: „Технометал Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, технички и електротехнички материјали — експорт-импорт — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Куманово, ул. „Маршал Тито“ бр. 30. Предмет на работењето на продавницата е продажба на железарски производи, електроматеријали и електрични уреди за домаќинството.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Технометал Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, технички и електротехнички материјали — експорт-импорт — Скопје, број 12794 од 24. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Атанас Димитровски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 25 од 23. I. 1973 година. (122)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. XII. 1972 година, на рег. бр. 451, реден број 36 е запишано основањето на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена ѕвезда“ — Штип, Основна организација на здружен труд — увоз-извоз — Штип.

Скратена фирма: ЗИК „Црвена ѕвезда“ — Штип — ООЗТ извоз-увоз — Штип.

Дејност: надворешно-трговски промет извоз-увоз за свои потреби и за потребите на трети лица со помал обем на извоз за трети лица од обемот на извозот за свои потреби со следните трговски стоки:

Извоз:

- свежо месо, месни производи, жива стока и живини, јајца од кокошки,
- млеко и млечни производи,
- овошје и зеленчук,
- жита и преработки од жита;
- алкохолни и безалкохолни пијалоци,
- памук и сурова и преработена волна,
- дрва и преработки од дрва и амбалажни производи, дрвени, метални, пластични и картонски,
- текстил и текстилни производи,
- кожа и кожни производи,
- грозје — асталско и винско, и
- ориз и преработки од ориз.

Увоз:

- сточна храна од сите видови,
- преработки од месо,
- овошје и градинарски производи и преработки од овошје и градинарски производи,

- жита и мелнички производи,
- семенска стока,
- алкохолни и безалкохолни пијалаци,
- индустриска прехранбена стока,
- индустриски растенија,
- текстил и текстилни суровини,
- кожа, крзно и преработки од кожа и крзно,
- патнички и товарни моторни возила, делови, прибор и гуми за моторни возила,
- земјоделски машини, алати и делови за земјоделски машини и алати,
- вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата,
- електроопрема,
- инструменти за научно-лабораториски испитувања.

Раководител на ООЗТ е Панче Панов.

Овластени лица за претставување и потпишување на ООЗТ се инженер Ангел Шумански, генерален директор на ЗИК „Црвена звезда“ — Штип и Панче Панев, раководител на ООЗТ извоз-увоз — Штип.

Основач на ООЗТ е Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип, со одлуката на централниот работнички совет, број 3819 од 10. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 246/72. (183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 16, страна 80, книга VIII е запишана под фирма: „Југопетрол“ — трговска работна организација за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Бензинска пумпа во Скопје, ул. „Беласица“ (сајмиште). Предмет на работењето на бензинската пумпа е промет со нафта, нафтени деривати, авто-делови и други потрошни материјали за моторни возила.

Бензинската пумпа е основана од „Југопетрол“ — трговска работна организација за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 02/1826 од 31. I. 1973 година од одржаната седница на 20. VII. 1972 година.

Раководител на бензинската пумпа е Теофиловски Миодраг.

Бензинската пумпа во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 105 од 28. II. 1973 година. (379)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. II. 1973 година, рег. бр. 192, реден број 2 е запишано основањето на Трговското претпријатие за промет со кожи и волна „Стокооп“ — Скопје, Продавницата со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 42. Предмет на работењето на продавницата е продажба на производи од преработена кожа, гума, пластични маси, ткаенини, домашни ракотворби, репроматеријали за занаетчиство, фон, скај, лепак и др.

Раководител на продавницата е Александар Георгиев.

Продавницата е во состав на Трговското претпријатие за промет со кожи и волна „Стокооп“ — Скопје, а основана е со одлуката на Управниот одбор на претпријатието од 11. VII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 244/72. (430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 837, страна 1013, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријати-

јата и дуќаните Продавницата „Рефлекс“ — Скопје, улица „110“ број 34, на „Рефлекс“ — претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 01-2871/2-3 од 6. III. 1973 година, од одржаната седница на 6. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 232 од 20. III. 1973 година. (539)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 41, страна 93, книга I е запишано следното: Дејноста на Продавницата на готова конфекција, ткаенини и прибор во Гостивар, ул. „Црвена звезда“ бр. 23, на „Вартекс“ — Вараждин, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 374/73 од 16. III. 1973 година во иднина се проширува и со продажба на сопствени производи на машка, женска и детска конфекција, како и сукно и производи на други организации т.е. продажба на текстил, кратка и плетена стока, долна облека и постелнина, лесна и тешка крзнена конфекција, текстилна, кожна и крзнена галантерија и чадори во мрежата на сопствени индустриски продавници и стоковни куќи, со довршени и евентуално недовршени одевни предмети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 275 од 26. III. 1973 година. (572)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 334, страна 593, книга II е запишано следното: Дејноста на „Прогрес“ — претпријатие за станбено-комунално стопанисување — Гостивар, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 0202-24 од 22. II. 1973 година, решението на Собранието на општината Гостивар број 0201-868 од 5. III. 1973 година и уверението на Собранието на општината Гостивар — Одделение за инспекциски служби, И. бр. 08-963/73 во иднина се проширува и со:

- изготвување на урбанистички планови;
- реализација на урбанистички план за град, населено место или дел од него на подрачјето на општината;
- уредување на градежно земјиште;
- стручен надзор над градбите во градот и населените места;
- изведување на градежни работи од висока и ниска градба во градот и населените места, сите занаетчиски услуги — работи во градежништвото со занаетчиско сервисирање;

— ја проучува проблематиката во врска со изградбата на градот и населените места и за тоа го информира Собранието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 307 од 29. III. 1973 година. (573)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 7, страна 21, книга I е запишано следното: Дејноста на Продавницата број 1 во Куманово, плоштад „Нова Југославија“, на „Вартекс“ — вараждинска текстилна индустрија — Вараждин, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 378/73 од 16. III. 1973 година во иднина се проширува и со продажба на сопствени производи на машка, женска и детска конфекција, како и здолништа и производи на други организации, т.е. продажба на текстил, кратка и плетена стока, облека, лесна и тешка и крзнена конфекција, текстилна, кожна и крзнена галантерија и чадори во мрежата на сопствени индустриски продавници и стоковни куќи, со довршени и евентуално недовршени предмети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 274 од 26. III. 1973 година. (574)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 90, страна 527, книга I е запишано следното: Фирмата на Продавницата број 7 во Кичево, ул. „Амит Чelopeчанец“ бр. 15, на Индустријата за чадори и конфекција „Зора“ — Охрид — Трговска самостојна организација „Матекс“ — Охрид, со својство на правно лице, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 27. II. 1973 година се менува и гласи: Трговска самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Матекс“ — Охрид, на „Отекс“ — текстилна индустрија — експорт-импорт — Охрид — Продавница број 7 во Кичево, ул. „Амит Чelopeчанец“ бр. 15.

Се запишува во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 131, страна 717, книга I и следното: Фирмата на Продавницата број 9, ул. „Братство единство“ бр. 57, на Индустријата за чадори и конфекција „Зора“ — Охрид — трговска самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Матекс“ — Охрид, согласно горенаведената одлука на работничкиот совет, се менува и гласи: Трговска самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Матекс“ — Охрид, на „Отекс“ — текстилна индустрија — експорт-импорт — Охрид — Продавница бр. 9 во Дебар, ул. „Братство единство“ бр. 57.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 279 од 27. III. 1973 година. (575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1499, страна 72, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник Серафимовски Димче, управник на Планинарскиот ПТТ дом „Водно“ — Средно Водно — Скопје — Посебна угостителска единица, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста со одлуката број 20 од 7. II. 1973 година на управниот одбор, од одржаната седница на 16. I. 1973 година.

За управник на Планинарскиот ПТТ дом „Водно“ — Скопје, Средно Водно — Посебна угостителска единица, со одлуката број 37 од 7. III. 1973 година на управниот одбор е назначен Методиески Љубен, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Георгиевски Душан, Борисовски Ангеле и Каневче Лилјана, сметано од 10. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 257 од 26. III. 1973 година. (581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 509, страна 1458, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 29, на „Автокомерц“ — застапништво на странски фирми — Љубљана Киро Воиновски е разрешен од должноста со решението на „Автокомерц“ — Љубљана од 26. VI. 1970 година и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Мусмански Лазо, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 20. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 271 од 27. III. 1973 година. (582)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 272, страна 705, книга I е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Скопје, ул. „Маршал Тито“ број 2, на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс“ — Вараждин, согласно со одлуката на работничкиот совет број 831/73 од 16. III. 1973 година, од одржаната седница на

16. II. 1973 година, во иднина се проширува и со продажба на сопствени производи на машка, женска и детска конфекција, како и сукно и производи на други организации т.е. продажба на текстил, кратка и плетена стока, долна облека и постелница, лесна и тешка и крзнена конфекција, текстилна, кожна и крзнена галантерија и чадори во мрежата на сопствени индустриски продавници и стоковни куќи, со довршени и евентуално недовршени предмети за облекување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 273 од 27. III. 1973 година. (583)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 904, страна 271, книга IV е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Рефлекс“ во Скопје, на ул. „Белградска“ бр. 52, на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград, Јанковска Јелица, е разрешена од должноста. За нов раководител на продавницата е назначен Стоилковиќ Круме, со одлуката на советот на Организацијата на здружен труд за комерцијални работи на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград, број 01-3288/1-516 од 12. III. 1973 година кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата се потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето од матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 252 од 27. III. 1973 година. (585)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1421, страна 594, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник Коста Панов, генерален директор на Фабриката за пластични маси „Виолета“ — Скопје, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста со решението на работничкиот совет, број 226 од 15. III. 1973 година, од одржаната седница на 12. III. 1973 година.

За в.д. директор на Фабриката, со решението на работничкиот совет број 227 од 15. III. 1973 година, од одржаната седница на 12. III. 1973 година е назначен Кошка Христо, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 22. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 283 од 28. III. 1973 година. (588)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1269, страна 1634, книга V е запишано следното: Фирмата на Пословницата во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 31, на „Југославија“ — завод за осигурување и реосигурување — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Југославија“ — завод за осигурување и реосигурување — Белград, од одржаната седница на 22. XII. 1972 година и записникот од собранието на работните луѓе на „Југославија“ — завод за осигурување и реосигурување — Пословница — Скопје од 5. XII. 1972 година се менува и во иднина ќе гласи: „Југославија“ — завод за осигурување и реосигурување — Белград — Филијала — Скопје (без својство на правно лице).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 213 од 29. III. 1973 година. (590)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 335, страна 423, книга VII е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Авто-транспортното претпријатие за превоз на патници и стока „Пролетер“ — Скопје — под присилна управа и тоа: Панговски Илија Крсто, присилен управник и претседател на Одборот за присилна управа и Сековски Ташко Јован, истото во иднина

ке го потпишува, задолжува и раздолжува и Димитријевиќ Десимир Слободан, в.д. финансиски директор при АТП „Пролетер“ — Скопје, сметано од 28. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 321 од 30. III. 1973 година. (592)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 596, страна 369, книга II е запишано следното: На досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „Цветан Димов“, барака број 9, Бутел II на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали „Јасен“ — Прилеп, Манчев Благоја, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решение број 260/1 од 30. I. 1973 година.

За раководител на претставништвото е назначен со решението број 10/1-1973 година Тасески Пеце, кој нема да биде потписник, бидејќи истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 167 од 30. III. 1973 година. (593)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1577, страна 348, книга VII е запишано следното: Дејноста на Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, барака 4, соба број 6, Бутел II, со магацин за откуп и промет и продавница на ул. „Пазарче“ — Драчево, населба Драчево, на Земјоделската задруга „Преспа“ — село Љубојно, Преспанско, согласно со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Преспа“, село Љубојно, од одржаната седница на 19. XI. 1972 година се проширува и со заклучување договори за купопродажба на стока во името и за сметка на задругата, во рамките на регистрираната дејност на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 162 од 30. III. 1973 година. (597)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 159, страна 415, книга I е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Титов Велес на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс“ — Вараждин, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Вартекс“ — Вараждин, број 386 од 16. III. 1973 година се проширува и со продажба на сопствени производи на машка, женска и детска конфекција, како и сукна и производи на други организации т.е. продажба на текстил, кратка и плетена стока, облека, лесна и тешка и крзнена конфекција, текстилна, кожна и крзнена галантерија, чадори во мрежата на сопствени индустриски продавници и стоковни куќи, со довршени и недовршени предмети за облекување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 272 од 26. III. 1973 година. (603)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 91, страна 213, книга I е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 15, на „Вартекс“ — вараждинска текстилна индустрија — Вараждин, согласно со одлуката на работничкиот совет број 394 од 16. III. 1973 година, од одржаната седница на 16. II.

1973 година во иднина се проширува и со продажба на сопствени производи на машка, женска и детска конфекција, како и сукна и производи на други организации т.е. продажба на текстил, кратка и плетена стока, облека, лесна и тешка и крзнена конфекција, текстилна, кожна и крзнена галантерија и чадори во мрежата на сопствени индустриски продавници и стоковни куќи, со довршени и евентуално недовршени предмети за облекување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 276 од 26. III. 1973 година. (605)

СОДРЖИНА

Страна

426. Закон за заштита при работа — — —	1225
427. Закон за инспекцијата на трудот — — —	1231
428. Закон за ветеринарната инспекција — — —	1233
429. Закон за користење на пристаништата на езерската пловидба — — — — —	1236
430. Закон за враќање на гарантни износи за инвестиции во основни средства — — —	1238
431. Закон за дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — —	1238
432. Закон за изменување на Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата — — —	1239
433. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичкиот буџет за 1973 година — — — — —	1239
434. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Заводот за испитување на материјали — Скопје — — — — —	1240
435. Одлука за одобрување на Програмата за користење на средствата на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството за 1973 година — — — — —	1240
436. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството за 1973 година — — — — —	1241
437. Одлука за потврдување на Статутот на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството — — — — —	1241
438. Одлука за користење на износот на приходите на деловните банки што ќе настане од намалувањето на учеството во распределбата на приходите на банките, од намалувањето на пасивните камати и од укинувањето основен данок на надоместоци за услуги — — — — —	1241
439. Одлука за определување орган за давање согласност на тарифите за задолжително осигурување на моторните возила во полза на трети лица — — — — —	1241
440. Решение за именување советник на републичкиот секретар за правосудство — — —	1242
441. Решение за именување помошник директор на Републичкиот завод за унапредување на школството — — — — —	1242
442. Решение за разрешување од должност директор на Републичкиот завод за унапредување на школството — — — — —	1242
443. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1974 година — — — — —	1242